

ЛЕТОПИС

НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ


1968

СКОПЈЕ 1969 ГОДИНА

Уредник
Академик Ѓорѓи Филиповски

Издава: Македонска академија на науките и уметностите — Скопје
Техничка редакција: Раде Андоновски. Печатено: во Графички завод „Гоце Делчев“
Скопје — Тираж 1000 примероци (2190).

СОСТАВ
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ



МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

9 октомври 1967 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

БЛАЖЕ КОНЕСКИ

претседател

ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ

потпретседател

ГОРЃИ ФИЛИПОВСКИ

секретар

ДИМИТАР МИТРЕВ

секретар на Одделението за општествени науки

БЛАГОЈ ПОПОВ

секретар на Одделението за природо-математически науки

ВАСИЛ ИЉОСКИ

секретар на Одделението за уметност

МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ

член избран од страна на Собранието на Академијата

ИЗВРШЕН ОДБОР

БЛАЖЕ КОНЕСКИ
ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ⁷
ГОРЃИ ФИЛИПОВСКИ

АДМИНИСТРАЦИЈА НА АКАДЕМИЈАТА

Административен секретар — Султана Лозановска
Раководител на Библиотеката — Милева Милев
Раководител на Архивот — Љубомир Герасимов

ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМИЈАТА
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

Редовни членови

Апостолски Михајло, директор на Институтот за национална историја во Скопје, роден 1906 година во Штип, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „958“, бр. 3, тел. 34-301.

Конески Блајсе, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, роден 1921 година во Небрегово, Прилепско, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „954“, бр. 8, тел. 33-075.

Миљовски д-р Кирил, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје, роден 1912 година во Ресен, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, населба Водно, тел. 31-169.

Митрев Димитар, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, роден 1919 година во Деде Агач, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 31/1, тел. 34-662.

Петрушевски д-р Михаил, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, роден 1911 година во Битола, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Пајак“ бр. 9, тел. 24-014.

Поленаковиќ д-р Харалампије, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, роден 1909 година во Гостивар, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Орце Николов“, бр. 96, тел. 33-485.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

Редовни членови

Арсов д-р Димитар, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, роден 1908 година во Крива Паланка, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче“, бр. 19^a, тел. 32-456.

Попов д-р Благој, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје, роден 1923 година во Кочани, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 16, тел. 31-648.

Серафимов д-р Петар, редовен професор на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје, роден 1915 година во Охрид, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „403“, бр. 11, тел. 33-023.

Филиповски д-р Ѓорѓи, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, роден 1919 година во с. Сорович (Леринско), за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „952“, бр. 21, тел. 31-274.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

Редовни членови


Иљоски Васил, пензиониран професор на Педагошката академија во Скопје, роден 1902 година во Крушево, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, „Иван Милутиновиќ“, бр. 12, тел. 31-969.

Јаневски Славко, главен уредник во Издавачкото претпријатие „Македонска книга“, роден 1920 година во Скопје, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „952“, бр. 17, тел. 33-117.

Мартиноски Никола, директор на Уметничката галерија во Скопје, роден 1903 година во Крушево, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „Загребачка“, бр. 48, тел. 32-808.

Шопов Ацо, директор на Издавачкото претпријатие „Македонска книга“, роден 1923 во Штип, за редовен член е избран на 18 август 1967 година. — Адреса: Скопје, ул. „955“ бр. 11, тел: 32-742.

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА ОД ОСНОВАЊЕТО ДО 31 ДЕКЕМВРИ
1968 ГОДИНА



У В О Д

Извештајот го опфаќа периодот од основањето на Македонската академија на науките и уметностите до 31 декември 1968 година. Во тој период од 15 месеци поставени се основите за идната работа на Македонската академија на науките и уметностите и постигнати се првите резултати од нејзината активност. Создадени се определени материјални услови за нејзината работа. Организирана е Администрацијата, Библиотеката и Архивот. Конституирано е Претседателството, Извршиот одбор и одделенијата. Формирани се првите комисии и одбори. Сите тие органи покажаа жива активност. Одржани се повеќе вонредни собранија. Поставени се правните основи за работа на Академијата: донесен е Статутот и повеќе правилници. Изработена е програма за научна работа и преземени се мерки за нејзиното реализирање. Организирани се првите научни собири. Одржани се пристапните предавања на академиците. Академиците отпечатија знатен број трудови во земјата и во странство. Излегоа од печат првите изданија на Македонската академија на науките и уметностите и организирана е издавачката дејност. Создадени се фондови за научна работа и издавачка дејност. Академиците учествуваа со свои научни реферати и предавања на голем број научни собири во земјата и во странство. Создадена е тесна соработка со Академискиот совет, со другите академии во земјата и со голем број органи и организации. Создадена е соработка со голем број странски академии. Започнаа првите посети на странските академици, размената на публикации, заедничките научни програми за работа и другите видови соработка. Македонската академија на науките и уметностите ја посетија поголем број странски научни, културни и

општествени работници. Членовите на Македонската академија на науките и уметностите покажаа и разни други видови активности.

Резултатите при своите први чекори МАНУ ги постигна благодарејќи на усилбите на своите членови, на членовите на Работната заедница и на сестраната поткрепа на републичките и градските претставнички органи.

Тие резултати ја покажаа оправданоста од основањето и постоењето на оваа установа, која треба да одигра многу значајна улога во нашиот научен и културен живот.

I. ОСНОВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Законот за Македонската академија на науките и уметностите беше прогласен со указ на Собранието на СРМ на 23. II. 1967 година, по експозето на Претседателот на Извршниот совет и плодната дискусија, во која учествуваа голем број пратеници и претставници на општествените организации.

Врз основа на Законот, на 20. IV. 1967 година Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор донесе Одлука за именување Матична комисија за избор на првите членови на МАНУ.

Во Комисијата беа именувани следните членови:

1. *Бабик проф. Анто*, редовен член на Академијата на науките и уметностите на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — Сараево.
2. *Бартош д-р Милан*, потпретседател на Српската академија на науките и уметностите — Белград,
3. *Богоев д-р Ксенте*, ректор на Универзитетот во Скопје,
4. *Каршулин д-р Мирослав*, генерален секретар на Југословенската академија на науките и уметностите — Загреб,
5. *Конески проф. Блаже*, дописен член на Југословенската академија на науките и уметностите — Загреб и дописен член на Српската академија на науките и уметностите — Белград,
6. *Крефт д-р Братко*, редовен член на Словенската академија на науките и уметностите — Љубљана, и
7. *Поленаковиќ д-р Харалампије*, дописен член на Српската академија на науките и уметностите — Белград.

Матичната комисија одржа две седници: првата во Скопје на 26. IV. 1967 година и втората во Охрид на 17. и 18. VIII. 1967 година. На 18. VIII. 1967 година Комисијата изврши избор на

првите членови на МАНУ, врз основа на установената пракса во постојните академии. Рефератите за кандидатите за членови на МАНУ беа напишани од академици на другите југословенски академии и претходно беа отпечатени во посебна книга („Реферати за кандидатите за членови на Македонската академија на науките и уметностите“), доставена до голем број научни и културни институции во земјата.

Претседателот на Матичната комисија акад. М. Бартош го свика на 9 октомври 1967 година во Скопје првото собрание на МАНУ, на кое беше извршено конституирање. Се донесе одлука претседателот, потпретседателот и секретарот да ја вршат функцијата на Претседателството до донесување на Статутот на МАНУ. Со тоа престана функцијата на Матичната комисија.

Академијата беше свечено отворена на 10. X. 1967 година во големата сала на Собранието на СРМ со говор на Претседателот на МАНУ. Поздравни речи одржаа Претседателот на Собранието на СРМ и сите претседатели на другите академии во СФРЈ.

На XI. редовно заседание на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ во Белград на 5. декември 1967 година едногласно беше примена МАНУ за член на Советот.

По повод основањето на МАНУ Собранието на СРМ ѝ ја подари на МАНУ скулптурата Св. Климент Охридски и ѝ предаде Повелба. Градското собрание на Скопје ѝ ја отстапи на МАНУ на користење зградата на ул. „Душко Поповик“ бр. 1, ѝ отстапи дел од својот фонд на ликовното творештво, ѝ додели 5,000.000 стари динари за набавка на македонски изданија и одлучи да обезбеди соодветна партиципација во реализацијата на локацијата за идната нова зграда на МАНУ. Академиите од другите републики ѝ ги подарија на МАНУ сите свои расположиви публикации издадени од своето основање.

Основањето на МАНУ најде голем одглас во земјата и странство. Таа доби голем број честитања од земјата: од претставнички тела и секретаријати на Федерацијата и републиките, од универзитетите, од голем број установи од областа на науката и културата, од голем број општествени организации, од верските заедници на СРМ, од редакциите на весниците, од извесен број странски амбасади и од голем број општествени, научни и културни работници. Исто така, МАНУ доби писма и телеграми од голем број академии и други научни установи од странство. Основањето на МАНУ го поздравија 40 академии од: Австроја, Англија, Белгија, Бугарија, Венецуела, Германска Демократска Република, Израел, Ирска, Италија, Канада, Либан, Португалија, Романија, Сирија, Соединетите Американски Држави, Сојузна Република Германија, СССР, Франција, Холандија, ЧССР и Шпанија.

II. СОЗДАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА МАНУ

a. Создавање материјални услови

Во извештајниот период се вложија големи усилици како од МАНУ, така и од разни фактори надвор од неа да се создадат материјални и други услови за започнување на работата. Тој период е организационен период, во кој се правеа првите чекори во работата на МАНУ и се создаваа услови и можности за интензивна работа во идниот период.

Од основањето до 1 април 1968 година Академијата беше без свои простории и без постојани службеници. Извршниот одбор беше натоварен со многу организациона а понекојпат и техничка работа. Во овој период се извршија сите подготовкви за сместување на МАНУ во свои простории и за поставување на правните основи за идната работа на Академијата, се воспоставија тесни врски со другите наши академии и со голем број академии во странство. Се извршија и првите подготовкви за издавачката дејност на МАНУ. Започна да се организира Администрацијата, се избраа првите службеници и се поставија основите на Библиотеката и Архивот.

Благодарејќи на големото разбирање што го покажа Градското собрание, на 15. IV. 1968 година Академијата се усели во зградата на ул. „Душко Поповик“ бр. 1, која има нето околу 420 м². Собранието ја отстапи зградата заедно со мебелот. За мали преправки и за доопремувањето на просториите беше потрошена сумата од 233.418,50 динари, од кои во 1967 година 110.950,00 динари, а во 1968 година 122.468,05 динари. За оспособување на парното греенje беше потрошена сумата од 31.945,75 динари. Зградата е сега наполно оспособена за својата намена.

Во текот на 1968 година Академијата доби под наем под доста поволни услови еден кат во зградата до Академијата (ул. „8 ударна бригада“ бр. 24). Заводот за станбено и комунално стопанисување го адаптира тој кат за потребите на Библиотеката и Архивот на МАНУ и воведе парно греенje. Во почетокот на 1969 година Библиотеката и Архивот на МАНУ добија во таа зграда околу 160 м². нето површина за своите потреби и се оспособија да ги сместат книгите што во извештајниот период беа подарени и купени.

На таков начин во извештајниот период се создадоа просторни услови за непречена работа на Академијата во првите неколку години до изградбата на новата зграда.

Истовремено со решавањето на проблемот за привременото сместување се пристапи и кон решавањето на проблемот за трајното сместување на Академијата во нова зграда, што би требало да се изгради за нејзините потреби. За таа цел беше формирана посебна Комисија, која го проучуваше прашањето

за локацијата и за инвестиционата програма. Се одржаа повеќе состаноци на Комисијата, прашањето беше разгледувано во Извршниот одбор, Претседателството и на едно од вонредните собранија. Исто така се одржаа повеќе состаноци со претставници на Градското собрание, на Заводот за урбанизам и архитектура и на Управата за урбанизам. Како резултат од сите досегашни дискусиии се набележани повеќе можни локации и од група професори на Архитектонско-градежниот факултет изработена е инвестиционна програма заедно со форскица за идната зграда. Со програмата и скицата е определен бројот и површината на просториите и нивната меѓусебна функционална поврзаност. Во програмата е предвидена бруто површина од околу 10.000 м² (или нето без сутеренот 7590 м²), а за изградбата и опремата се предвидува сумата од околу 3.200.000.000 стари динари. За сите фази од проектирањето се предвидува сумата од 125.000.000 ст. динари. Во идната зграда ќе има повеќе делови: свечен дел, дел за Претседателството и одделенијата, за Администрацијата, за Архивот, за Библиотеката и сутерен.

За проектирање на зградата се обезбедени 800.000,00 динари, а при завршувањето на проектите се надеваме дека ќе се обезбедат уште 450.000,00 динари.

Покрај програмата и форскиците за распишување на конкурс за идеен проект потребно е да се определи и локација за идната нова зграда. Поради тоа што се укажуваат повеќе можности, Претседателството одлучи, со Заводот за урбанизам и архитектура да се потпише договор за изработка на елаборат со анализа на можните локации и со нивна селекција, како и со нужните графички прилози (шеми, модели и сл.). Елаборатот треба да биде готов до 15. II. 1969 година. Врз основа на него ќе се организира широка дискусија, на која ќе бидат поканети видни стручњаци и одговорни фактори за дефинитивно определување на локацијата. Се предвидува во текот на 1969 година да се изработи идејниот проект, така што во 1971 година да може да започне градбата. Има изгледи во тој рок МАНУ да ги заврши сите потребни подготовки за да може, како што е ветено во Собранието на СРМ и во Извршниот совет, да се обезбедат средства за изградба во периодот по 1971 година.

б. Организирање на Администрацијата и стручните служби

За вршење на административните, финансиските, техничките и други општи работи во извештајниот период Академијата организира своја Администрација, а за вршење на определени стручни работи стручни служби (Библиотека и Архив).

Администрацијата на Академијата треба да има според Статутот седум организациони единици и тоа: канцеларија на Претседателството, реферат за публикации, реферат за јавни собири и врски со домашни и странски академии, научни и умет-

нички установи, реферат за правни работи, отсек за персонални и општи работи, отсек за сметководство и фотолабораторија. Претседателството може, по потреба да врши измени во организацијата на Администрацијата.

Со оглед на тоа што МАНУ по своето основање немаше соодветни простории, немаше ни можност за ангажирање на постојан административен и стручен персонал. За вршење на најнеодложните административни и финансиски работи ангажира два службеника со договор. Кога Градското собрание донесе заклучок на МАНУ да ѝ се отстапи на користење зградата, во која денес е сместена, Претседателството во почетокот на јануари 1968 година распиша конкурс за пополнување на првите работни места во Администрацијата и другите стручни служби и ги избра првите три работника. Тие на 1 април засноваа работен однос со Академијата.

Потоа беа распишани уште два конкурса, така што на крајот на извештајниот период во Администрацијата и стручните служби работат вкупно 10, а се избрани уште 4 лица, кои треба да станат на работа по завршувањето на отказните рокови во работните организации од каде што доаѓаат. Со нив Администрацијата ќе брои 9, а стручните служби 5 работника. Со Финансискиот план за 1969 година се одобрени средства за уште 3 нови работника. Изборот на едниот е во тек.

На таков начин во првата година од постоењето на Академијата се поставени основите за нејзината идна успешна работа.

III. СОБРАНИЈА И СВЕЧЕНИ СОБИРИ НА МАНУ

Во извештајниот период беа вложувани посебни напори околу поставување основата за работа на Академијата, поради што се одржаа голем број заседанија. Покрај свеченото отворање, се одржани собрание за конституирање на МАНУ, како и 5 вонредни собранија, собир на кој се изнесоа пристапните предавања, свечен собир по повод годишнината од основањето на Академијата и собир по повод 60-годишнината од раѓањето и 25-годишнината од смртта на Кочо Рацин.

На свеченото отворање на 10. X. 1967 година покрај членовите на МАНУ и делегациите на братските академии од другите републики, присуствуваа голем број претставници на јавниот, културниот и научниот живот на Републиката.

Собранието на МАНУ, на кое се изврши конституирањето, се одржа еден ден порано, на 9. X. 1967 година, во присуство и на членовите на Матичната комисија. По изборот на Работното претседателство, се утврди процедурата за избор на претседател, потпретседател и секретар, се изгласа изборна комисија и се изврши кандидирање и избор на претседател, потпретседател

и секретар. Се донесе и одлука претседателот, потпретседателот и секретарот да ја вршат функцијата на Претседателството до донесување на Статутот на МАНУ, со кој ќе се определи бројот на членовите на Претседателството и неговата структура.

На Првото вонредно собрание на 6. XI. 1967 година се избра Комисија за изработка Нацрт-статут на МАНУ и се донесоа сите потребни одлуки во врска со одржувањето на пристапните предавања на првите академици.

На Второто вонредно собрание на 24. I. 1968 година беше разгледан Нацрт-статутот и беа извршени измени и дополнувања на истиот. Потоа беше разгледана и одобрена завршната сметка за 1967 година и беа утврдени Финансискиот план и претсметката за 1968 година.

На Третото вонредно собрание на 3. III. 1968 година се усвои Статутот на МАНУ и врз основа на него се изврши избор на секретари на одделенијата, се определи нивниот состав и беше конституирано Претседателството. Беа разгледани заклучоците за научна работа донесени од Сојузниот совет за научна работа и од Српската академија на науките и уметностите и се зазема становиште кон нив.

На Четвртото вонредно собрание на 21. III. 1968 година се разгледаа основните принципи за составување на долгорочната и едногодишната програма на МАНУ која би требало да вклучи: проект за научно-испитувачка работа, издавачка дејност, одржување научни собири, одржување врски со други академии и други научни и културни институции во земјата и странство, основање нови одделенија и научни и други организации на МАНУ, понатамошен развиток во сите области на дејноста на МАНУ. Составувањето предлог-програма беше оставено да го извршат одделенијата.

На Петтото вонредно собрание на 6. VI. 1968 година се донесе програма за работа на МАНУ, како и правилници за издавачка дејност, за унапредување на науките и уметностите и за организација на научните дејности. На истото Собрание беше разгледана и усвоена инвестиционата програма за новата зграда на Академијата.

На 29. II. и 1. III. 1968 година се одржа јавен собир во присуство на голем број претставници на јавниот, културниот и научниот живот. На тој собир се изнесоа следните пристапни предавања, односно уметнички прилози:

1. акад. Михајло Апостолски, *Некои особености на НОБ и револуцијата на македонскиот народ*,
2. акад. Димитар Арсов, *Психосоматските болести*,
3. акад. Васил Иљоски, *Театар во манастир*,
4. акад. Славко Јаневски, *Две песни од Каинавелија*,

5. акад. Блаже Конески, *Зборот и фонетските промени*,
6. акад. Никола Мартиноски, *Камерна изложба на најнови творби*,
7. акад. Кирил Миљовски, *Вистини и заблуди на економската теорија и економската политика*,
8. акад. Димитар Митрев, *Критиката меѓу две димензии*,
9. акад. Михаил Петрушевски, *Дали е „Прикованиот Прометеј“, дел од тетралогија (околу проблемот дали Ајсхил е автор на трагедијата „Прикованиот Прометеј“)*,
10. акад. Харалампие Поленаковиќ, *Срpsката граѓанска поезија во Македонија во XIX век*,
11. акад. Благој Попов, *Витакеровата равенка*,
12. акад. Петар Серафимов, *Методи на пресметнување на лачно-гравитационите брани*,
13. акад. Ѓорѓи Филиповски, *За халоморфните почви на СР Македонија*,
14. акад. Ацо Шопов, *Долго доаѓање на огнот*.

На 18. VIII. 1968 година, на годишнината од изборот на првите членови на МАНУ, се изврши свечено откривање на спомен-плочата во Народниот музеј во Охрид. Свеченото откривање се изврши со говор на претседателот на МАНУ. Поздравна реч одржа претседателот на Собранието на Охридската општина.

На 13. VI. 1968 година по повод 60-годишнината од раѓањето и 25-годишнината од смртта на Кочо Рацин во просториите на МАНУ се одржа свечен собир. На него присуствуваа, покрај членовите на МАНУ и голем број јавни, културни и научни работници. На собирот акад. Димитар Митрев говореше на тема „Кочо Рацин во развојот на македонската национална култура“.

По повод започнувањето на работата на Академијата во сегашната зграда се одржа свечен прием на 12. XI. 1968 година.

IV. РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО

Во извештајниот период се одржаа и голем број седници на Претседателството. Сегашниот Извршен одбор, којшто ја вршеше и функцијата на Претседателството до 3. III. 1968 година одржа 8 седници, кои можат да се сметаат и како седници на Претседателството и како седници на Извршниот одбор. Другите седум седници ги одржа Претседателството во сегашниот состав.

Последните седум седници Претседателството во својот се-
гашен состав ги одржа на: 9. III., 5. IV., 23. V., 4. VI., 19. VI.,
1. VII. и 19. IX. 1968 година.

Претседателството со помош на Извршиот одбор ја рако-
водеше работата на Академијата во извештајниот период, под-
готвуваше и свикуваше заседанија на Собранието и ги спрове-
дуваше неговите одлуки. На своите седници Претседателството
состави финансиски план и завршна сметка. Ја разгледуваше
издавачката дејност на МАНУ и вршеше избор на редакциски
одбори на изданијата на Академијата. Расправаше по прашањето
за одржување врски со другите академии на науките, со универ-
зитетите, факултетите и другите научни и културни инсти-
туции во земјата и странство. Одобруваше учество на членовите
на МАНУ на научни собири во земјата и странство и вршеше
избор на наши претставници во разни меѓуакадемски одбори
и комисии при Советот на академиите, во Редакцискиот одбор
на Научниот билтен и др. Претседателството изврши и избор на
одбори за организирање на научни меѓународни и национални
собири од страна на МАНУ. Претседателството беше известу-
вано за одлуките на седниците на Советот на академиите и на
Претседателството на тој Совет. Од делокругот на својата ком-
петенција Претседателството ги потврди следните правилници:
за регулирање на работните односи на работните луѓе на МАНУ,
за распределба на личниот доход на работните луѓе на МАНУ.
Претседателството претходно ги разгледа и следните правилници,
што му се предложија на Собранието: за издавачка дејност,
за унапредување на науките и уметностите и за организација
на научните дејности. На седница на Претседателството се до-
несе Одлука за начинот на кој ќе се обезбедува учеството на
членовите на МАНУ на научни собири во странство и надоме-
стоците поврзани со учеството. Претседателството донесе Од-
лука и за износот на постојаната месечна награда на академиците
и на функционалниот додаток на членовите на Извршиот од-
бор и секретарите на одделенијата, како и Одлука за висината
на надоместот за службени патувања. Тоа ја потврди и систе-
матизацијата на работните места во стручните служби и Адми-
нистрацијата на Академијата. На две од своите седници Прет-
седателството ја разгледа и усвои предлог-програмата за рабо-
тата на МАНУ, што беше изнесена на едно од вонредните со-
бранија. Тоа повеќепати го разгледуваше прашањето за сме-
стувањето на Академијата и за изградбата на нова зграда на
МАНУ. Претседателството беше постојано известувано за ра-
ботата на Извршиот одбор и решаваше за други помалку зна-
чajни прашања што беа предвидувани во дневните редови. Сите
седници на Претседателството беа подготувани со однапред до-
ставен писмен материјал за одделните точки од дневниот ред.

V. РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР

До март 1968 година, кога се избра Претседателството на МАНУ, Извршниот одбор ја вршеше и функцијата на Претседателството и како такво одржа 8 седници. По конституирањето на Претседателството, Извршниот одбор одржа уште 12 седници или вкупно 20 седници. Покрај овие седници, за кои се водени записници, членовите на Извршниот одбор беа во се којдневен контакт и постојано се договораа за работите што се во тек, како и за иницијативите што треба да се преземат.

Извршниот одбор ги извршуваше одлуките на Претседателството и одделните одлуки на Собранието, што Претседателството му ги доверуваше. Тој ги вршеше тековните работи помеѓу седниците на Претседателството. Веднаш по неговиот избор, тој ги посети: Претседателот на ЦК СКМ, Претседателот на Собранието на СРМ, Претседателот на Извршниот совет на Собранието на СРМ и Претседателот на Градското собрание на Скопје, ги запозна со најважните проблеми кои стојат за решавање пред МАНУ и со програмата за работа. Извршниот одбор им заблагодари за сесердната поддршка при формирањето на МАНУ и во нејзините први чекори.

Извршниот одбор во целост, или неговите членови одделно, примија повеќе посети од странство и од земјата, запознавајќи ги посетителите со работата на Академијата, и водеа грижа за што потесна соработка со соодветни институции и други организации во земјата и странство. Тој определуваше свои претставници на разни јубиларни прослави и научни собири, при поставувањето на првиот камен во темелите на некои научни институти во Скопје и одржуваше тесни врски со Советот на академиите на СФРЈ.

Извршниот одбор со помошта на Администрацијата подготвуваше материјали за седниците на Претседателството и за заеднијата на Собранието, ги организираше събранијата и разните други собири, ја поттикнуваше работата на одделенијата и се грижеше за работата на разни одбори, комисии и други органи. Тој водеше општ надзор над работата на Администрацијата. Извршниот одбор состави предлог-долгорочна програма на МАНУ, составуваше предлози за финансиски планови и претсметки, разгледуваше предлог-завршни сметки и водеше општа грижа за реализирањето на Финансискиот план. Ги разгледуваше предлог-правилниците, расправаше за издавачката дејност и за организирањето на научната работа.

Извршниот одбор пред конституирањето на Претседателството, пред формирањето на одделенијата и пред изборот на првите службеници во Администрацијата, ги изврши сите подготвки за започнување на нормалната дејност на Академијата. Тој распиша конкурс за службеници во Администрацијата, Библиотеката и Архивот, изврши избор на административен се-

кретар, библиотекар и архивист и ги постави основите за работата на Администрацијата и стручните служби. Состави предлог-систематизација на работните места и др. Водеше грижа за навремено пополнување на сите потребни места. Посебна грижа на Извршниот одбор беше сместувањето на Академијата, адаптациите и опремувањето, и изградбата на новата зграда на МАНУ. За таа цел тој одржа повеќе состаноци со одговорните фактори и повеќепати го посети претседателот на Градското собрание, кое покажа големо разбирање за потребите на МАНУ. Извршниот одбор состави предлог-годишен извештај за работата на МАНУ.

VI. РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЈАТА, ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ

Во одделенијата се одвиваше еден дел од дејноста на Академијата.

Одделенијата работеа на своите состаноци. Во изминатиот период одделенијата главно се занимаваа со организациони прашања; со покренување или поддржување иницијативи за одржување на симпозиуми, предлагање на претставници на МАНУ во меѓуакадемиските одбори, координационите одбори и комисии на Советот на академиите на СФРЈ, потоа одредување претставници за членови на конгреси, симпозиуми и други собири во земјата и странство, со изработка на програма за научна работа, со проблемите на издавачката дејност и др.

Во целост работата на одделните одделенија во 1968 година е следна:

a. Одделение за општествени науки

Одделението се состои од следните редовни членови: акад. Димитар Митрев, секретар на Одделението, потоа академиците Михајло Апостолски, Блаже Конески, Харалампие Поленаковик, Кирил Мильовски, Михаил Петрушевски.

Во текот на изминатата година Одделението одржа 4 состаноци. На овие состаноци се разгледаа следните прашања:

- избор на секретар на Одделението,
- избор на редакција за списанието на МАНУ,
- организирање соработка за списанието и за едицијата „Македонија“,
- одредување комисија за изработка на кратка анализа за состојбата на општествените науки во Македонија, по барање на Советот на академиите.

На еден од своите состаноци Одделението го усвои прилогот од акад. Блаже Конески за списанието на МАНУ „Димни Марко и димна гора“.

Одделението даде мислење за учеството на своите членови на научни собири и расправаше по прашањето за организирање свечен собир по повод 60-годишнината од раѓањето и 25-годишнината од смртта на Кочо Рацин.

б. Одделение за природо-математички науки

Во составот на Одделението влегуваат: акад. Благој Попов, секретар на Одделението, акад. Димитар Арсов, акад. Петар Серафимов и акад. Ѓорѓи Филиповски.

Од своето формирање до крајот на извештајниот период Одделението одржа три состаноци. На овие состаноци се разгледуваше актуелната проблематика, поставена од Претседателството на Академијата како заедничка проблематика и што беше сугерирана од членовите на Одделението. Одделението главно се задржа на следниве прашања:

— изработка на долгорочна програма за работа на Одделението,

— издавачка дејност на Одделението,

— организирање научни собири,

— учество на научни собири во земјата и странство.

Со долгорочната програма Одделението ги предвиде следниве теми:

1. Изучување на еден заостанат регион од подрачјето на Македонија, и

2. Целосно испитување на експлоатацијата на водите на реката Вардар.

Одделението предвидува првиот проблем комплексно да опфати медицински, геолошки, биолошки и други аспекти и да претставува интерес за поширок круг соработници од Републиката, а по потреба и надвор од неа.

Втората тема исто така е комплексна и од стопански интерес за Републиката, па може да го привлече вниманието и на стопанството, за да се ангажира преку средства и кадри.

Се изготвија нацрти и предлог-програми за овие теми, се набележаа лица, а во тек е одредувањето на конкретната проблематика.

Усвоено е Одделението да издава посебно списание, како и монографии.

Одделението дискутираше и за проблематиката за одржување на симпозиуми и предавања, но конкретни заклучоци ќе бидат донесени покасно.

Одделението даде мислење за учеството на своите членови на научни собири во земјата и странство.

в. Одделение за уметност

Во составот на ова Одделение влегуваат: акад. Васил Ильоски, секретар на Одделението, акад. Славко Јаневски, акад. Никола Мартиноски и акад. Ацо Шопов.

Одделението одржа три состаноци. На овие состаноци се изврши избор на секретар на Одделението, се донесе програма за активноста на Одделението, и се избра редакција на Научниот билтен — секција „Ц“.

г. Одбори и комисии

За извршување на определени задачи од одделни гранки на науката или уметноста, за кои се заинтересирани двете или трите одделенија, формирани се повеќе одбори и комисии, како:

— Одбор за организирање Симпозиум посветен на 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски во состав: акад. Харалампие Поленаковиќ, акад. Васил Ильоски и д-р Рада Угринова, вонреден професор на Филозофскиот факултет,

— Одбор за организирање Меѓународна конференција за ономастика во состав: акад. Блаже Конески, Крум Тошев, редовен професор на Филозофскиот факултет, д-р Божидар Видоески; вонреден професор на Филозофскиот факултет и Трајко Стаматовски, научен соработник на Институтот за македонски јазик,

— Комисија за изготвување на инвестициона програма за распишување конкурс за новата зграда на Академијата, во состав: акад. Ѓорѓи Филиповски, акад. Михаил Петрушевски и акад. Петар Серафимов,

— Комисија за изготвување правилници во состав: акад. Харалампие Поленаковиќ, акад. Благој Попов и акад. Ацо Шопов,

— Комисија за оспособување и комплетирање со опрема на просториите на Академијата, во состав: акад. Ѓорѓи Филиповски, Султана Лозановска и Нико Този,

— Комисија за оценување, прием на дар и откуп на архивска граѓа во состав: акад. Харалампие Поленаковиќ, акад. Васил Ильоски и Љубомир Герасимов,

— Комисија за оценување, прием на дар и откуп на библиотечен материјал во состав: акад. Харалампие Поленаковиќ, акад. Васил Ильоски и Милева Милев.

VII. НАУЧНО-ИСПИТУВАЧКА РАБОТА И ОДРЖУВАЊЕ НАУЧНИ СОБИРИ НА МАНУ

a. Програма за научно-испитувачка работа

Во извештајниот период беше составена и долгочна програма на научно-испитувачката работа и беа извршени подготвки, а реализирањето на програмата да започне во текот на 1969 година.

Во програмата се предвидува, МАНУ да ги организира и реализира испитувањата од областа на следните три проекти.

Првиот проект ја опфаќа работата врз македонската научна и стручна терминологија. Потребата да се установи нашата научна и стручна терминологија се чувствува сè посилно во различните области. Таа наоѓа израз во повеќе парцијални иницијативи, што се преземени досега за некои дисциплини и што, меѓу другото, резултира и во формирањето на одделни терминолошки комисии. Еден обид да се обедини и координира таа дејност беше направен кога при Универзитетот во Скопје се основа Одбор за работа врз терминолошките речници. Меѓутоа, и тогаш се остана само на почетната иницијатива. Бидејќи во другите републики академиите се јавуваат како носители на работата врз терминологијата, би било најприродно и кај нас Македонската академија на науките и уметностите да се јави во таа улога. Академијата би ја координирала и помагала активноста на оние тела што веќе работат во оваа област, а и самата би иницирала и организирала таква дејност. При Академијата треба да се создаде посебен одбор што би ја водел целата таа акција, која како своја крајна цел ќе ја има изработка и издавањето на терминолошки речници во различните области.

Вториот проект е целосно испитување на експлоатацијата на водите на реката Вардар. Целта на овој проект е:

— комплетно научно проучување на целата хидрологија на реката Вардар со нејзините притоки, со утврдување насоки за искористување на нејзините води,

— изработка на детална геолошка карта, односно дополнување на постојната и,

— изработка на варијанти за префрлување водите на Вардар и согледување на начините за нивното користење.

Третиот проект опфаќа комплексно проучување на едно не-развиено подрачје во СРМ. Овие проучувања би се одвивале во две фази. Првата фаза би опфатила природо-научни испитува-

ња: географија, клима, геологија, почви, хидрологија, флора и сл. Втората фаза би опфатила испитувања од областа на општествените науки и уметностите, социолошки, економски, демографски, етнографски, јазични, фолклорни, музиколошки и слично. Избор на подрачјето ќе се изврши и детална програма ќе се изработи дополнително.

Проектите беа разгледувани во одделенијата.

Програмата беше прифатена на едно од вонредните собранија и сега претстои многу поинтензивна работа во одделенијата околу реализацијето на програмата започнувајќи со 1969 година.

б. Организирање на научни собири

Во извештајниот период не се одржа ниеден научен собир. Се извршија подготвки за два собира за 1969 година: Симпозиум посветен на 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски и Меѓународна конференција за ономастика.

Претседателството на МАНУ на својата Тринаесетта седница одржана на ден 19 јуни 1968 година одлучи во текот на мај 1969 година МАНУ да организира Симпозиум со кој би се одбележила 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски. Симпозиумот ќе се одржи во Скопје и Штип.

На истата седница се одлучи за организирање на Симпозиумот да се формира одбор во состав: акад. Харалампие Поленаковиќ, акад. Васил Иљоски и вонредниот професор на Филозофскиот факултет во Скопје д-р Рада Угринова-Скаловска.

Одборот за организирањето на Симпозиумот на својата прва седница се конституира, при што за претседател на Одборот е избран акад. Харалампие Поленаковиќ, а за потпретседател акад. Васил Иљоски. На истата седница Одборот го усвои текстот на поканата за учество на Симпозиумот, како и списокот на научните работници од Југославија што ќе бидат поканети да земат учество на Симпозиумот.

Од страна на Одборот испратени се вкупно 95 покани за учество на Симпозиумот до научни работници од Југославија и тоа: од СР Македонија поканети се 27, од СР Србија 36, од СР Хрватска 20, од СР Словенија 9 и од СР Босна и Херцеговина 3 научни работника.

До 31 декември Одборот прими вкупно 38 пријави на реферати и учество од страна на поканетите научни работници од сите академии, универзитети и славистички институции, и тоа: од СР Македонија 13 пријави, од СР Србија 15 пријави, од СР Хрватска 7 пријави, од СР Словенија 2 пријави и од СР Босна и Херцеговина 1 пријава. За одбележување се пријавите на наши еminentни научни работници.

Со решение на Сојузниот совет за координирање на научните дејности, на Одборот му беше доделена бараната сума во

висина од 60.000,00 динари, врз основа на што со Сојузниот фонд за финансирање на научни дејности е склучен договор за ползвање на одобрените средства.

Во Финансискиот план на МАНУ за 1969 година предвидена е уште сумата од 41.290,00 динари за одржување на овој Симпозиум. Во вкупната сума од 101.290,00 динари вклучено е и организирањето на Симпозиумот и печатењето на рефератите.

Пријави за Симпозиумот се примаат до 1 март 1969 година.

Што се однесува до Меѓународната конференција за ономастика, на заседанието на Претседателството на Советот на академиите на СФРЈ одржано на 1. февруари 1968 година во Загреб, на нашата Академија ѝ се предложи да биде домаќин на IV конференција на Меѓународната комисија за словенска ономастика. Претседателството на МАНУ, во контакт со Претседателството на Меѓународната комисија заклучи конференцијата да се одржи во Скопје во почетокот на октомври 1969 година. Нашата Академија испрати 20 покани до научни работници, членови на Меѓународната комисија од нашата земја и странство кои треба да земат учество на споменатата конференција. Средствата за одржување на конференцијата се обезбедени.

Во текот на 1968 година МАНУ активно учествуваше во дискусиите околу организацијата и финансирањето на научната работа во Југославија. На едно од своите вонредни заседанија МАНУ им даде полна поддршка на заклучоците донесени на советувањето организирано од Српската академија на науките и уметностите.

Претставниците на МАНУ зедоа активно учество на заедничкото советување на сите академии и универзитети во Белград, посветено на проблемот на организирање и финансирање на научната работа и даде поддршка на донесените заклучоци од тоа советување. Сите заклучоци се испратени до сојузните претставнички тела.

в. Отпечатени трудови на членовите на МАНУ во вонакадемиски изданија

Во извештајниот период излегоа од печат следните работи:

Акад. Михајло Апостолски:

— Октобар у Југославији 1918—1945, Зборник на документи за годишнините на октомври, Институт за изучавање радничког покрета, Белград, 1967;

— Октомври во Југославија, Гласник на Институтот за национална историја, година XI, број 2, Скопје, 1968,

— По повод 25-годишнината од формирањето на КПМ, Погледи, број 1—2, Скопје, 1968,

- *Битката за Скопје, Документи и материјали за ослободувањето на Скопје*, Историски архив, Скопје, 1968,
- *Предговор на монографијата Македонците и граѓанската војна во Гриција, од Наум Пеов*, Скопје, 1968,
- *Коме све то служи*, Комунист, Скопје, бр. 8, Белград, 1968,
- *Једнострano o солидарности*, Народна армија, Белград, 1968,
- *Премолчување на фактите*, Трудбеник, Скопје, 1968,
- *Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПОМ*, Радиотелевизија, Светлини на минатото, коло I, Скопје, 1968,
- *1942 — политичка победа над окупаторот*, Радио-телевизија, Светлини на минатото, коло II, Скопје, 1968.

Акад. Васил Ильоски:

- *Окрвавен камен*, фрагмент од драма, Современост бр. 6, Скопје, 1968.

Акад. Славко Јаневски:

- *Кайнавелија*, Македонска книга, Скопје, 1968,
- Повеќе творби објавени во разни списанија и весници.

Акад. Блајзе Конески:

- *Избрани дела во седум книги*, Култура, Скопје, 1967,
- *Македонскиот јазик во развојот на словенските лингвистички јазици*, Култура, Скопје, 1968,
- *Диференцијација и поларизација на морфемите во македонскиот јазик*, Реферати на македонските слависти за VI. меѓународен славистички конгрес во Прага, Скопје, 1968,
- *За тврдата и меката промена на именките од женски род во словенските јазици*, Зборник за филологија и лингвистика, кн. XI, Нови Сад, 1968,
- „*О языке македонской народной поэзии*“. To honor Roman Jakobson, The Hague — Paris, 1967.
- „*La Ricambrice*“ (Избор на поезија во италиј. превод) Maia — Siena, 1967.
- *Реке—Реки* (двојазично издание на избор на поезија), Нолит, Белград и Култура, Скопје, 1968.

Акад. Кирил Мильовски:

- *Кочо Рачин за македонскиот јазик, нација, историја*, Култура, год. XIII, бр. 9—10, Скопје, 1968.

Акад. Димитар Митрев:

- Илинден 1903 — преломен чин и патоказ во национално-ослободителната борба на македонскиот народ, Современост бр. 6, Скопје, 1968,
- Рачин во развојот на македонската национална култура, Телграм, Загреб, 1968,
- Поезија со изворни инспирации, Современост бр. 3, Скопје, 1968,
- Димо Хаџи Димов — идеолог на македонската левица, Библиотека на Радио-телевизија Скопје, Светлини на минатото, Скопје, 1968.

Акад. Михаил Петрушевски:

- *L'evolution du Mars italique d'une divinité de la nature à un décu de la guerre* (vo acta antiqua Acad. scient hung., tom XV fasc. 1—4, Budapest 1967,
- Неколико речи о Хомеровим *нарах legomena*, Жива антика, XVII, Скопје, 1967,
- *L'alternance vocalique i : e du dialecte mycénien du Pylos*, Studia Mycenaea, Univ. Y. E. Purkyne, Brno 1968.

Акад. Харалампие Поленаковик:

- Делото на Марин Држик во Македонија, Културен живот, број 7/8, Скопје, 1967,
- Шекспировиот „Отело“ во Прилеп во првите години на XX век, Стремеж, бр. 8, Скопје, 1967,
- Од кога во Македонија се добивале изданија на денешната Српска академија, Нова Македонија, Скопје, 1967,
- Драмолетот за Питу Гули, Македонија, Скопје, 1967,
- Од кои причини Паисија Хиландарски, пред да ја заврши својата „Историја“, морал да го напушти Хиландар, Историја, Скопје, III, 2,
- Марин Држик, Предговор кон македонскиот превод на „Дундо Марое“, Скопје, 1967,
- Први жени книгољупци и претплатници на книги од Македонија во XIX век, Нова Македонија, Скопје, 1968,
- Кузман А. Шапкарев и Ј. Ј. Штросмаер, Нова Македонија, Скопје, 1968,
- Горѓија М. Пулевски (био-библиографска скица), Нова Македонија, Скопје, 1968,
- Една некоректна редакциска интервенција, Македонски јазик XVII, Скопје, 1968,
- За првиот превод од српската книжевност на македонски јазик, Реферати на македонските слависти за VI. меѓународен славистички конгрес во Прага, Скопје, 1968,

- Словенските просветители Кирил и Методија, Светлини на минатото, Св. 1, Скопје, 1968,
- Два писма Ангелка Крстиќа, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXXIII, Белград, 1967,
- Андре Мазон, Културен живот, Скопје, бр. 4/5, 1968,
- Климент Охридски и нашите преродбеници, Гласник на Институтот за национална историја, бр. 1, Скопје, 1967,
- Нови материјали и студии за брака Миладиновци, Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. 19, Скопје, 1967.
- За македонскиот народен епос, Нова Македонија, Скопје, 1968,
- Словенскиот првоучител Методија и неговата мисија во Моравија, Македонија, Скопје, 1968,
- За изворот на „Чудеса пресвјатија Богородици“ од Јоаким Крчовски, Литературен збор, бр. 3, Скопје, 1968.

Акад. Петар Серафимов:

- Брана Прилеп, Саопштења са VII конгреса Југословенског националног комитета за високе бране, Сараево, 1968,

Акад. Ѓорѓи Филиповски:

- *The Effect of fertilizers, Liming and Boron on the Content of Boron and Phosphorus in the Soils and the hay of the mountain Grassland* (заедно со М. Јекиќ) (VI-ème Congrès Mondial des Fertilisants, Lisbonne, 1968, Rapports généraux et communications).
- Услови генезе и доминантни процеси у образовању слатина у делти р. Нила (ОАР), Земљиште и биљка, бр. 1, Белград, 1968,
- Својство, класификација и мелиорација слатина у делти р. Нила (ОАР), Земљиште и биљка, бр. 1, Белград, 1968.
- *Педологија*, учебник, Универзитет во Скопје, 1968.

Акад. Ацо Шопов:

- Избор, книга поезија, Македонска книга, Скопје, 1968,
- *Jyc универзум*, книга со сатирична поезија, Мисла, Скопје, 1968,
- Стихозбирка „Небиднина“, III издание, Скопје 1968,
- Знатен број негови творби се објавени во разни списанија и весници.

VIII. УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СОБИРИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО, ОДРЖАНИ РЕФЕРАТИ И ПРЕДАВАЊА

а. Учество на научни собири во странство

Академијата им овозможи на еден број од своите членови учество на меѓународни научни собири во странство. Еден дел од нив учествуваа на вакви собири без материјална помош на Академијата.

Акад. Димитар Арсов учествуваше на повеќе меѓународни собири и тоа:

— на Првиот национален конгрес по гастроентерологија и на Третиот меѓународен конгрес по вирусен хепатит и постхепатитни состојби, одржани во Софија во октомври 1968 година со следните реферати: „*Le diabète sucré chez les malades atteints d'hépatopathies chroniques*“, „*L'exploration radioisotopique des alterations du foie*.“

— на Европскиот конгрес за кардиологија одржан во јули 1968 година во Атина пријави реферат на тема „*Contribution à l'étude électrocardiographique du cœur dessportifs*“.

Рефератот е применен на Конгресот и отпечатен во конгресниот Зборник, меѓутоа, од оправдани причини акад. Димитар Арсов не присуствуваше на Конгресот.

Акад. Блаже Конески учествуваше во август 1968 година на VI-от меѓународен славистички конгрес во Прага со реферат „*Диференцијација и поларизација на морфемите во македонскиот јазик*“.

Акад. Димитар Митрев пријави и приложи реферат на истиот Конгрес на тема „*Југословенската социјална литература како поетика*“.

Акад. Харалампие Поленаковиќ исто така зеде учество на VI-от меѓународен конгрес на славистите во Прага во август 1968 година со реферат „*За првиот превод од српската книжевност на македонски јазик*“.

Во октомври 1968 година акад. Благој Попов учествуваше на Симпозиумот по применета математика на тема „*Бројни решенија на нелинеарни проблеми*“, одржан во Филаделфија, САД, во организација на Здружението за применета и индустриска математика.

Акад. Ѓорѓи Филиповски зеде учество на VI-от меѓународен конгрес за вештачки губриња, што се одржа во октомври 1968 година во Лисабон, Португалија со реферат „*The effect fertilizers, liming and horon on the content of horon and phosphorus in the soils and the hay of the mountain Grassland*“ (заедно со М. Јекиќ). (VI Congrès Mondial des fertilisants, Rapports généraux et communications, Lisbonne 1968).

б. Одржани предавања во странство вон научни собири

Акад. Михајло Апостолски во март 1968 година на Институтот за изучување на народно-демократските земји во Европа при Универзитетот „Карл Маркс“ во Лајпциг одржа две предавања: „Некои карактеристики на НОБ во Македонија“ и „Некои моменти од развојот на македонската нација“.

Акад. Славко Јаневски на Универзитетот во Москва пред студентите по славистика (група за српскохрватски и македонски јазик) читаше свои творби.

Акад. Блаже Конески во декември 1967 година одржа по две предавања на универзитетите во Источен Берлин и Јена, а по едно на универзитетите во Лајпциг и Хале. Наслови на предавањата: „Развитокот на македонскиот литературен јазик“ и „За тврдата и меката примена на именките од женскиот род во словенските јазици“.

Во март 1968 година акад. Блаже Конески одржа во Славистичкиот институт на Универзитетот во Осло предавање на тема „Развитокот на македонскиот литературен јазик“.

Акад. Блаже Конески во декември 1968 година престојуваше во Братислава, по покана на Институтот за словачки јазик „Људовит Штур“ при Словачката академија на науките и одржа предавање за постигањата и задачите на македонската лингвистика.

Акад. Димитар Митрев во јули—август 1968 година ја предводеше културно-просветната делегација на Матицата на иселениците во посета на неколку емигрантски центри во САД и Канада, каде што држеше предавање за развитокот на македонската национална култура. Предавањата ги држеше во градовите Гери, Колумбус, Сиракуза, Рочестер, Детроит и Торонто.

Акад. Михаил Петрушевски одржа три предавања во *Instituto di Studi Micenei ed Egeo-anatolice* во Рим и тоа:

- *Wa-na-so-i et Wa-na-se-vi-ja, -jo nei testi micenei di Pilo,*
- *L'alternanza u/e nei testi micenei di Pilo,*
- *Alcuni toponimi micenei nelle tavolette di Pilo.*

Акад. Харалампие Поленаковиќ, по покана на Министерството за просвета и неколку универзитети од ГДР, престојуваше еден месец во оваа земја и за тоа време одржа неколку предавања:

— на Хумбултовиот универзитет во Берлин одржа предавање за современата македонска книжевност, како и еден час за книжевната дејност на Marin Držić, и по покана од шефот на Институтот за славистика, зеде учество во еден испит — одбрана на хабилитација.

— предавањето За современата македонска книжевност го одржа на Карл-Марксовиот универзитет во Лајпциг, како и на Мартин-Лутеровиот универзитет во Хале.

Акад. Ѓорѓи Филиповски во мај 1968 година на Педолошкиот институт во Атина одржа предавање на тема „Почвите на Југославија“.

в. Учество на меѓународни и национални собири во земјата

Акад. Михајло Апостолски зеде учество на повеќе собири и тоа:

— на Симпозиумот „Славонска воена Краина“, одржан во декември 1967 година во Винковци,

— на Меѓународниот симпозиум „Албанците во епохата на Геѓе Кастро и Скендербег“, одржан во Приштина во мај 1968 година,

— на Меѓународното советување „За некои проблеми на собирањето и обработката на историските материјали од НОБ“ одржан во Белград во декември 1968 година. На ова советување поднесе реферат на тема „Истраживања и проучавања различни форми агитатора у НОБ“,

— на научниот собир по повод 50-годишнината од распаѓањето на Австро-унгарската монархија и создавањето на југословенската држава, одржан во Загреб во декември 1968 година со реферат „Стратегиски и политички значај Солунског фронта“,

— во јуни—јули 1968 година на Научниот собир „Неретва 1943“, организиран од Воено-историскиот институт, одржан во Сараево,

— во септември 1968 година присуствуваше на Годишното собрание на Сојузот на историчарите на СРМ, одржано во Штип, со реферат „Традициите на Илинден во НОБ“.

Акад. Димитар Арсов зеде учество со следните три реферата на V-от конгрес на ревматолозите на Југославија, одржан во мај 1968 година во Нишка Бања: „Дегенеративни заболувања на коленото“, „Индоцидот во лекувањето на ревматични болни“ и „Наши искуства во интраартикуларната хидрокортизонска терапија“.

Исто така акад. Димитар Арсов учествуваше во септември 1968 година на Југословенско-италијанските медицински денови во организација на ЈАЗУ, одржани на Хвар, со реферат „Современи поими за скапулохумералниот перијатритис“.

Акад. Васил Иљоски учествуваше на Симпозиумот „Илинден 1903“, одржан во Охрид 1968 година.

Акад. Славко Јаневски беше претседател на Советот на Струшките вечери на поезијата и учествуваше со свои творби.

Акад. Блаже Конески участвуваше во работата на Семинарот за македонски јазик, литература и култура, што се одржа во Охрид во август 1968 година со предавање „*Јазикот на македонската народна поезија*“.

Акад. Димитар Митрев участвуваше на Научниот симпозиум „Илинден 1903“, што го организира Институтот за национална историја во Охрид во мај 1968 година; со уведен реферат на тема „*Илинден 1903 — преломен чин и патоказ во националноослободителната борба на Македонија*“.

Акад. Михаил Петрушевски зеде учество на Симпозиумот посветен на населувањето на Словените на Балканот, одржан во Мостар во октомври 1968 година и беше избран во Претседателството на Симпозиумот.

Акад. Харалампие Поленаковик участвуваше на следните меѓународни собири во земјата:

— на Меѓународниот симпозиум посветен на Марин Држиќ, организиран од Матица хрватска, одржан во Дубровник 1967 година. На Симпозиумот поднесе реферат „*Судбината на делото на Марин Држиќ во Македонија*“,

— со реферат и кореферат на Конгресот на фолклористите на Југославија, одржан во септември 1967 година во Призрен. Насловот на рефератот „*К. А. Шапкарев како собирач на српски народни песни од Призрен*“, а на корефератот „*Косовската трагедија во македонската народна поезија*“,

— на Меѓународниот конгрес за поредбена книжевност, во Белград — Нови Сад, во септември 1967 година,

— на Симпозиумот „Илинден 1903“, одржан во мај 1968 година во Охрид, со реферат „*Една народна балада и народни песни за Питу Гуле*“,

— на Струшките вечери на поезијата, одржани во Струга при крајот на август 1968 година, со уведен збор при оддавањето почит на браката Миладиновци,

— на Петтите Рацинови средби во Титов Велес во декември 1968 година со реферат „*Драмолетите на Никола Киров Мајски*“. Од името на МАНУ положи венец на заслужениот поет и револуционер,

— како претставник на МАНУ акад. Харалампие Поленаковик присуствуваше и на прославата на Григор Прличев во Охрид 1968 година и од името на МАНУ положи венец на заслужениот поет и родољуб, а исто така участвуваше во работата на X меѓународно советување на етнолозите во Титов Велес во октомври 1968 година.

Акад. Благој Попов зеде учество на следните собири:

— во мај 1968 година на Научниот собир посветен на животот и делото на Михајло Петровик — Алас, организиран од САНУ и Белградскиот универзитет,

— на Саборот на науката, одржан во октомври 1968 година во Белград, организиран од Друштвото за ширење на научни сознанија „Никола Тесла“.

Акад. Горѓи Филиповски зеде учество во ноември 1968 година на Симпозиумот по физика на почвите, одржан во Скопје.

Акад. Ацо Шопов участвуваше со свои творби на Струшките вечери на поезијата и е избран за претседател на Советот на овие Вечери за 1969 година.

г. Одржани предавања во земјата вон конгреси

На првиот Семинар за македонски јазик, литература и култура за странски слависти, во Охрид во август 1968 година, акад. Михајло Апостолски одржа предавање „Некои карактеристики на НОБ и револуцијата во Македонија“.

На истиот Семинар акад. Харалампије Поленаковик одржа предавање „Почетоците на македонската книжевност“.

По покана на Филолошкиот факултет во Белград акад. Харалампије Поленаковик во декември 1967 година одржа предавање за Климент Охридски како писател. Истовремено, на Коларчевиот универзитет за студентите по југословенска книжевност е прикажан колор-филмот „Охридскиот светилник“, изработен според сценариото на академикот Поленаковик.

IX. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Во долгочината програма за издавачка дејност на МАНУ е предвидено издавањето на следните публикации:

1. Споменица за формирањето на МАНУ
2. Пристапни предавања и библиографија на првите членови на МАНУ
3. Пристапни предавања на членовите на МАНУ што ќе бидат покасно избрани
4. Годишни извештаи за работата на МАНУ
5. Летопис
6. Материјали (графа)
7. Периодично списание во серии за одделни научни области
8. Монографии
9. Реферати на научни собири организирани од МАНУ
10. Терминолошки речници
11. Зборник на научни реферати за Светскиот конгрес на историчарите во Москва 1970 година
12. Издавање на повеќе томови од научната едиција „Македонија“:

- а) Македонија (енциклопедиски приказ)
- б) Историја на македонскиот народ
- в) Историја на македонскиот писмен јазик и на македонската литература
- г) Историја на ликовните уметности на Македонија
- д) Македонски фолклор

13. Издавање научни реферати од Симпозиумот „1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски“.

Досега се издадени две книги: „Споменица за формирање на МАНУ“ (116 страници) и „Приступни предавања и библиографија на првите членови на МАНУ“ (235 страници). Изданијата од општ карактер, како што се првите две книги и други публикации што ќе бидат издавани, ќе бидат редактирани од секретарот на Академијата, акад. Горѓи Филиповски, а за некои други изданија избрани се посебни редакциски одбори.

За едицијата „Македонија“ во Редакцискиот одбор се избрани: акад. Блаже Конески (претседател), академиците Михајло Апостолски, Васил Ильоски, Димитар Митрев, Харалампие Поленаковик и Горѓи Филиповски.

Овој Редакциски одбор одржа повеќе состаноци, ја прифати содржината на некои книги и прифати список на соработници. Сите изгледи се во 1969 година да се подготват ракописите за печатењето на една од книгите на едицијата на македонски јазик.

Издавањето на едицијата го финансира Републичката комисија за културни врски со странство. Според склучениот договор потребната сума изнесува 900.000,00 динари. Книгите ќе излезат на руски и английски јазик и ќе треба да излезат од печат во срок од седум години. Академијата ќе настојува тие книги да се издадат и на македонски јазик.

Во Редакцискиот одбор на списанието за општествени науки и уметности се избрани: акад. Димитар Митрев (уредник), акад. Михаил Петрушевски и акад. Харалампие Поленаковик.

Во Редакцискиот одбор на списанието од областа на природо-математичките науки се избрани: акад. Благој Попов (уредник), акад. Димитар Арсов и акад. Горѓи Филиповски. Одборот започна со собирањето трудови за списанието. Се очекува да започне со излегувањето во 1969 година.

Во извештајниот период беше донесен Правилник за издавачка дејност. Претстои донесување одлука за висината на авторските, редакциските и другите хонорари, како и Правилник за техничкото уредување и унифицирање на изданијата на МАНУ.

Реално е да се очекува во 1969 година да бидат издадени знатно повеќе публикации отколку во 1968 година. Тоа ќе бидат: Годишен извештај за работата на МАНУ, Приступните предавања на првите членови на МАНУ, по 2—3 броја од двете серии на списанието; научните реферати од Симпозиумот по повод

1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски и веројатно една до две монографии.

Во 1968 година беше воспоставена и соработка со Академијата на науките и уметностите на ЧССР и Воено-медицинската академија во Белград. Во издание на трите установи треба да излезе од печат една едиција што ќе содржи повеќе трудови на нашите и чехословачките научници, посветена на проблемот за зоонозите во Македонија. Едицијата ќе ги опфати досегашните истражувања на научните работници од Македонија, како и резултатите на истражувањата вршени од научните работници на Академијата на науките на ЧССР и Воено-медицинската академија во текот на 1968 година.

X. СОРАБОТКА СО СТРАНСКИ АКАДЕМИИ И ПОСЕТИ ОД СТРАНСКИ НАУЧНИЦИ И ДРУГИ ПРЕТСТАВНИЦИ

a. Соработка со странски академии

Академијата уште од своето основање започна со воспоставување контакти и соработка со академиите на науките и другите соодветни установи во странство. Се очекува оваа соработка во идните години да се проширува и да стане постојана, особено преку размена на публикации, преку почести заемни посети, обикновено учество на научни собири, размена на научни кадри за студиски престои, заеднички научни проекти и сл.

При престојот во Источен Берлин во декември 1967 година акад. Блаже Конески беше примен во Германската академија на науките од страна на претседателот на Академијата проф. д-р В. Хартке и присуствуваше на пленарно заседание на Германската академија. При престојот во Братислава во декември 1968 година акад. Блаже Конески беше примен во Словачката академија на науките од страна на претседателот на Академијата проф. д-р Ш. Шварц.

Во текот на 1968 година МАНУ ја посетија од странските академии следните претставници:

— проф. д-р Бохумир Росицки, дописен член на Чехословачката академија на науките во Прага и заменик на Главниот научен секретар на Академијата, во чија придружба беше и чехословачкиот научник д-р Данилов,

— акад. Х. Х. Билфелдт, директор на Институтот за славистика во Источен Берлин,

— акад. Херберт Појкерт, редовен член на Саксонската академија на науките и професор на Шилеровиот универзитет во Јена — ГДР,

— акад. Н. Шеперд, член на Британското кралско друштво и професор на Универзитетот во Норвик,

— Џорџо Нурицани, академик и публицист од Рим,

— д-р Живко Ангелушев, член на Академијата на науките на САД и Медицинската академија на САД, од Њујорк, во придржба на Спиро Мартинов, македонски иселеник од Лос Анѓелос и Димче Мире, потпретседател на Матицата на иселениците на Македонија.

Во декември 1968 година по покана на Институтот за проучување на историјата на Јужните Словени при Словачката академија на науките од Братислава, во посета на Чехословачка беше акад. Михајло Апостолски.

По покана на Институтот за словачки јазик „Људевит Штур“ при истата Академија, во декември 1968 година ја посети Чехословачка претседателот на МАНУ, акад. Блаже Конески и одржа предавање за постигањата и задачите на македонската лингвистика.

Како резултат од водените разговори може да се очекува програмска соработка, размена на научни работници, научни трудови и др.

Во април 1968 година, при посетата на проф. д-р Бохумир Росицки, МАНУ доби покана од Чехословачката академија на науките една нејзина делегација да ги посети Прага и Братислава. Поканата беше прифатена и делегацијата, што ја сочинуваат претседателот, потпретседателот и секретарот на Академијата, академиците Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ и Ѓорѓи Филиповски ќе ја посетат Чехословачка во март 1969 година.

Претседателството на нашата Академија упати покана до Украинската академија на науките за десетдневен престој во нашата Академија на еден украински славист.

б. Посети од странски научници и други претставници

Во текот на 1968 година Академијата ја посетија следните научни работници и други претставници од странство:

— државната делегација на Министерството за земјоделие на СССР и Сесојузната академија на земјоделските науки на Советскиот сјуз, предводена од Григориј Петров, заменик министер за земјоделие во владата на СССР, која престојуваше во Југославија со цел да преговори за научно-техничка размена на полето на земјоделските науки меѓу СССР и Југославија.

— претставници на универзитетите од СР Германија, ректорите Герхард Килвајн и Курт Вајслбергер и генералниот секретар на Ректорската конференција во СР Германија, од Бон, Франц Фишер,

— Хенрик Батовски, професор на Универзитетот во Краков, Полска,

— проф. д-р Рајнхолд Олеш, директор на Славистичкиот институт при Универзитетот во Келн, СР Германија,

— проф. д-р Збигњев Голомб од Чикашкиот универзитет, САД,

— проф. д-р Јежи Шлижињски од Полската академија на науките, Варшава, Полска,

— делегација на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ од Торонто, Канада, во состав Горѓи Лукрас, потпретседател на Црквената општина, Горѓи Анѓелковски, потпретседател на Организацијата „United Macedonian“, Џон Ривел, претседател на женската секција при Црквената општина и други од Торонто,

— Едвард Станкиевич, шеф на Славистичкиот институт на Чикашкиот универзитет, САД,

— Сузана Тополињска, научен соработник во Полската академија на науките во Варшава,

— кандидат за историски науки Марек Фрејденберг, доцент на Педагошкиот институт во Калинин, СССР,

— Петер Блахштајн, амбасадор на СР Германија во СФРЈ, во придружба на првиот секретар на Амбасадата Хорст Вајсел.

Претседателот на Академијата, акад. Блаже Конески, прими група југословенски новинари што по покана на Секретаријатот за информации на Извршиот совет престојуваше во СРМ во октомври 1968 година.

XI. СОРАБОТКА НА МАНУ СО РАЗНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ЗЕМЈАТА

a. Соработка со Советот на академиите на СФРЈ

На XI-то редовно заседание на Советот на академиите на СФРЈ, одржано во Белград на 5. XII. 1968 година, МАНУ беше примена за член на Советот. На ова заседание МАНУ ја претставуваа: акад. Михајло Апостолски, акад. Харалампие Поленаковик и акад. Горѓи Филиповски. Од името на претседателот на МАНУ акад. Харалампие Поленаковик им изрази благодарност на членовите на Советот за поддршката и помошта што ја укажаа во подготовките за формирањето на нашата Академија, изразувајќи истовремено надеж дека нивната помош ни во иднина нема да изостане.

На XII-то редовно заседание, одржано во Сараево во мај 1968 година од нашата Академија присуствуваа: претседателот, акад. Блаже Конески, потпретседателот, акад. Харалампие Поленаковик и секретарот на Академијата акад. Горѓи Филиповски.

Претседателството на Академијата се запозна со работата и заклучоците на двете заседанија на Советот.

На последното заседание на Советот беа прифатени предлозите за претставници на нашата Академија во меѓуакадемиските одбори. На истото заседание, претседателот на МАНУ изрази спремност нашата Академија да го преземе патронатот над

Меѓуакадемскиот одбор за балканологија. Меѓутоа, за оваа изразена желба треба да се произнесе самиот Одбор.

Освен соработката преку меѓуакадемиските одбори, нашата Академија учествува во работата на одделни координациони одбори и комисии на Советот. Во овие комисии претставници на МАНУ се:

- во Комисијата за лингвистика — акад. Блаже Конески
- во Комисијата за историја — акад. Михајло Апостолски
- во Комисијата за етнографија — акад. Харалампие Поленаковик
- во Координациониот одбор на одделенијата на медицинските науки на академиите — акад. Димитар Арсов.

б. Соработка со академиите во земјата

Соработката на МАНУ со другите академии во земјата, освен преку соработката во Советот на академиите, меѓуакадемиските одбори, кои се под патронат и грижа на одделните академии, координационите одбори и комисии, се одвива и преку блиските меѓусебни контакти. Овие контакти се одвиваат во текот на целиот извештаен период преку засилено договарање по актуелни прашања, преку кореспонденција, меѓусебни посети, делегирање на претставници на манифестации, советувања и сл. што ги организираа другите академии.

На Советувањето за собирање и издавање на османските извори за историјата на народите на Југославија, што го организира Академијата на науките и уметностите на БиХ во соработка со Ориенталистичкиот институт во Сараево, МАНУ зеде учество преку својот претставник проф. Методија Соколоски.

в. Меѓуакадемиски одбори

Соработката на МАНУ со другите академии во Југославија се остварува и преку меѓуакадемиските одбори основани од Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ. Нашата Академија во изминатиот период беше вклучена во работата на сите овие одбори. Своите проблеми одборите ги решаваат на пленарни седници. Текуштите работи од една до друга седница ги вршат претседателот и секретарот на одборот, а Академијата задолжена да се грижи за одделен одбор, ја поттикнува и обединува целокупната дејност на одборот.

Претставници на нашата Академија во одделни одбори се:

1. Меѓуакадемски одбор за дијалектолошки атласи: акад. Блаже Конески, проф. Крум Тошев, проф. д-р Божидар Видоески.
2. Меѓуакадемски одбор за речник и атлас на југословенските земји во Средниот и XVI-от век: проф. Томо Томовски и д-р Александар Стојановски.

3. Меѓуакадемиски одбор за изучување на материјалната култура на минатото на Југославија: проф. д-р Константин Петров.
4. Меѓуакадемиски одбор за изучување животот на народите на Југославија: д-р Галаба Паликрушева.
5. Меѓуакадемиски одбор за Корпусот на вазите: д-р Иван Микулиќ.
6. Меѓуакадемиски одбор за балканологија: акад. Михајло Апостолски и акад. Михаил Петрушевски.
7. Меѓуакадемиски одбор за народни умотворби: акад. Харалампије Поленаковик и проф. Кирил Пенушлиски.
8. Меѓуакадемиски одбор за речникот на средновековниот латинитет: акад. Михаил Петрушевски.
9. Меѓуакадемиски одбор за речникот на нововековниот латинитет: акад. Михаил Петрушевски.
10. Меѓуакадемиски одбор за Репетиториј на средновековните извори: проф. д-р Стјепан Антољак.
11. Меѓуакадемиски одбор за лимес: Борка Јосифовска.
12. Меѓуакадемиски одбор за издавање на средновековни латински натписи кај Јужните Словени: акад. Михаил Петрушевски.
13. Меѓуакадемиски одбор за ономастика: Трајко Стаматоски.
14. Меѓуакадемиски одбор за историја на колонизацијата на југословенските земји: проф. д-р Панче Кироски и доц. д-р Александар Апостолов.
15. Меѓуакадемиски одбор за издавање на антички натписи на Југославија: Борка Јосифовска.
16. Меѓуакадемиски одбор за изучување флората и фауната на Југославија: проф. д-р Кирил Мицев и Трајан Петковски.
17. Меѓуакадемиски одбор за археолошка карта на Југославија: д-р Блага Алексова.
18. Меѓуакадемиски одбор за *Tabula Imperii Romani*: Борка Јосифовска.
19. Меѓуакадемиски одбор за исхрана на народот: акад. Димитар Арсов.

г. Научен билтен

На XI-то редовно заседание на Советот на академиите на СФРЈ, одржано во декември 1967 година, се донесе заклучок по улед на другите академии при МАНУ да се формира Главна републичка редакција на Научниот билтен за Македонија, која дотогаш дејствуваше при Скопскиот универзитет.

На предлог на одделенијата беа одредени членовите на Редакцијата и тоа одделно за секцијата „А“ и одделно за секцијата „Б“.

Во составот на секцијата „А“ се избрани: акад. Петар Серафимов, претседател, инж. Ханс Ем, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет, д-р Димитар Хрисоко, вонреден професор на Медицинскиот факултет и д-р Иван Петров, вонреден професор на Природно-математичкиот факултет.

Во составот на секцијата „Б“ се избрани: акад. Михајло Апостолски, претседател на секцијата, акад. Харалампије Поленаковиќ, д-р Ксенце Богоев, редовен професор на Економскиот факултет, д-р Горѓи Шоптрајанов и Димче Коцо, редовни професори на Филозофскиот факултет и д-р Стеван Габер, редовен професор на Правниот факултет.

На предлог на САЗУ на XII-то заседание на Советот на академиите се заклучи дека е неопходно да излегува и Билтен кој ќе ја запознава нашата и светската јавност со дејноста на членовите во составот на одделенијата за уметност на сите југословенски академии. Тогаш се донесе одлука за формирање на секција „Ц“ со седиште во Белград при САНУ.

На предлог на Одделението за уметност одредена е републичката редакција на секцијата „Ц“ при МАНУ во состав од: акад. Славко Јаневски, претседател на секцијата и член акад. Никола Мартиноски.

На 22 ноември 1968 година нашата Академија беше домажин на Годишното собрание на Главната редакција на Научниот билтен. Со оглед на тоа што дотогаш републичките редакции на Научниот билтен, секција „Ц“, не се состанале, по иницијатива на САНУ, на 21 ноември 1968 година во просториите на нашата Академија се одржа состанок на оваа Редакција на кој се донесе план за работа и финансиски план за 1969 година.

Редакциите на трите секции при МАНУ одржаа свои состаноци пред Годишното собрание на Главната редакција на Научниот билтен.

Секцијата „А“ одржа уште еден состанок на 27 ноември 1968 година со своите апстрактори. На овој состанок беа донесени повеќе решенија во врска со начинот на регистрирањето на научната дејност во нашата Република во Научниот билтен.

МАНУ го поткрепи барањето на Редакцијата на Научниот билтен упатен до Сојузниот совет за координација на научните дејности за одобрување на потребните финансиски средства, а со оглед на големата улога на Билтенот во презентирање на југословенската наука пред светот.

Во бр. 4—6/68 од Научниот билтен, секцијата „Б“, е внесен приказ за основањето на нашата Академија.

д. Однос со Советот за координација на научните дејности

Советот за координација на научните дејности е еден од првите сојузни органи што пројави интерес и готовност финансиски да придонесе за извршување одделни активности на МАНУ.

Овој Совет со скоро 60% од планираните трошоци ќе партиципира во организирање на Симпозиумот за Кирил Солунски во организација на оваа Академија. Средствата во износ од 60.000,00 динари веќе се преведени на сметката на МАНУ.

По барање на овој Совет, Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, приготвува елаборат за состојбата на општествените науки кај нас, во што е вклучена и нашата Академија. За таа цел Одделението за општествени науки ги ангажира следните лица: за археологија и историја на уметноста проф. Димче Коцо, за етнографија, фолклор и литература акад. Харалампие Поленаковик, за историја проф. Љубен Лапе и акад. Михајло Апостолски и за лингвистика акад. Блаже Конески.

ѓ. Соработка со Универзитетот во Скопје

МАНУ одржуваше контакти со Универзитетот во Скопје по прашањата што се од заеднички интерес. Од средствата, по рано наменети за изградба на Универзитетот и МАНУ, ставени ѝсе на располагање на Академијата 800.000,00 динари за изработка на инвестиционата програма и распишување конкурс за новата зграда на МАНУ.

е. Соработка со институтите во Републиката

Во текот на извештајниот период Академијата одржуваше контакти и со одделни институти во Републиката. За свои претставници во одделни меѓуакадемиски одбори Претседателството одреди повеќе научни соработници од овие институти.

Од друга страна одделни академици се претседатели на научни совети или директори на институти, и тоа:

— акад. Димитар Арсов е директор на Клиниката за интерни болести,
— акад. Михајло Апостолски е директор на Институтот за национална историја,

— акад. Блаже Конески е претседател на Научниот совет на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“,

— акад. Димитар Митрев е претседател на Научниот совет на Институтот за македонски фолклор,

— акад. Харалампие Поленаковик е претседател на Научниот совет на Институтот за национална историја.

XII. РАЗНИ ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА МАНУ

a. Учество во органите на ООН

Секретарот на Академијата, акад. Горѓи Филиповски, е член на Комисијата за составување на педолошка карта на Југоисточна Европа при ФАО и е експерт на оваа организација.

б. Функции во претставнички органи

Акад. Михајло Апостолски и акад. Славко Јаневски се членови на Советот на Федерацијата.

Акад. Блаже Конески е пратеник во Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина.

Акад. Димитар Митрев е пратеник во Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ и претседател на Одборот за култура при истиот Собор.

в. Избор за членови во други академии

Акад. Блаже Конески е дописен член во ЈАЗУ и САНУ, а во 1968 година е избран за дописен член и во САЗУ.

Во 1968 година за дописни членови на САНУ се избрани академиците Михајло Апостолски и Ацо Шопов.

г. Почесни избори во странство

На акад. Блаже Конески од страна на Чикашкиот универзитет, САД, во март 1968 година му е доделен почесен докторат, како на истакнат граматичар, лексикограф, поет и професор кој го кодифицирал македонскиот литературен јазик.

Акад. Димитар Митрев е почесен член на Македонското културно-просветно друштво во Детроит, САД.

д. Почесни избори во земјата

Акад. Петар Серафимов е почесен член на Друштвото на инженерите и техничарите на СФРЈ.

ѓ. Награди и плакети

Акад. Михајло Апостолски во 1968 година доби три плакети и тоа по повод 25-годишнината од Второто заседание на АВНОЈ, од формирањето на Првата македонско-косовска ударна бригада и од формирањето на Втората македонска ударна бригада.

Акад. Славко Јаневски е добитник на наградата на АВНОЈ за 1968 година во областа на литературата, на наградата на

Струшките вечери за најдобра книга за деца меѓу две Струги и на наградата на „Младо поколење“ за книгата „Црни и жолти“, како најдобра книга за деца во 1968 година.

Акад. Блаже Конески во јули 1968 година доби диплома и награда на Сојузот на писателите на СССР за преводачка дејност од руски јазик.

Акад. Никола Мартиноски е добитник на наградата на АВНОЈ во 1967 година, а во 1968 година на ревијалната изложба на ДЛУМ ја доби наградата „Нерешките мајстори“.

Акад. Харалампие Поленаковиќ во ноември 1968 година доби Спомен-плакета на Скопје.

Акад. Петар Серафимов е добитник на плакетата „Рудници и железарница“ во 1968 година.

Акад. Ѓорѓи Филиповски е добитник во 1968 година на плакетата на Заедницата на југословенските универзитети.

е. Добиени домашни и странски одликувања

Акад. Блаже Конески во ноември 1967 година беше одликуван со советскиот орден „Знак на чест“.

ж. Претставници на МАНУ во разни организации и органи

Претседателот акад. Блаже Конески, потпретседателот акад. Харалампие Поленаковиќ и секретарот на Академијата акад. Ѓорѓи Филиповски се членови на Советот на академиите на СФРЈ.

Одделни членови како претставници на Академијата членуваат во меѓуакадемиските одбори на Советот на академиите на СФРЈ, неговите координациони одбори и комисии, како и во секциите „А“, „Б“ и „Ц“ на Научниот билтен.

з. Соработка со други органи и организации

Акад. Михајло Апостолски е член на Сојузниот одбор на Сојузот на борците, на Сојузниот одбор на ССРНЈ и на Сојузот на историчарите на СРМ.

Акад. Михаил Петрушевски е постојан соработник на Центарот за балканолошки испитувања при АНУ на БиХ.

Акад. Харалампие Поленаковиќ е претседател на Републичкиот одбор на „Месецот на книгата“, член на три комисии на Сојузниот совет за координација на научните дејности.

Акад. Ѓорѓи Филиповски е член на Сојузниот фонд за научна работа, потпретседател на Комисијата за биотехнички науки при Сојузниот совет за координација на научните дејности, член на Комисијата за научна работа при Собранието на СРМ, член на Комисијата за солени почви при Меѓународното

друштво за проучување на почвите, секретар на Извршиот одбор на „Наука и друштво“ Белград.

Акад. Ацо Шопов беше претседател на жирито на XV-иот Пулски фестивал на југословенскиот филм во 1968 година.

и. Престои на членови на МАНУ во странство како претставници на други установи

Акад. Михајло Апостолски во 1968 година изврши неколку посети на научни и културни установи во ДР Германија и СР Чехословачка.

Во мај 1968 година на студиски престој во Париз, во Ревматолошкиот центар на Универзитетот, престојуваше акад. Димитар Арсов.

Акад. Славко Јаневски, како член на делегацијата на Сојузот на писателите на Југославија, престојуваше 15 дена во СССР на прославата на 150-годишнината од раѓањето на Иван Тургенев.

По покана на Сојузот на писателите на СССР акад. Блаже Конески во јули 1968 година престојуваше во СССР. За време на престојот посети повеќе институти на Академијата на науките на СССР во Москва, Ленинград и Новосибирск.

Акад. Никола Мартиноски, како претставник на Уметничката галерија во Скопје, ја посети големата меѓународна изложба „Биенале“ во Венеција во август 1968 година.

Акад. Михаил Петрушевски престојуваше во Рим како гост на Институтот за микенски проучувања и во Библиотеката на Германскиот археолошки институт во Рим.

Во текот на јули—август 1968 година акад. Харалампие Поленаковиќ престојуваше во Виена. Покрај работата што ја обавуваше во тамошниот Државен архив, го посети и Институтот за словенски студии на Виенскиот универзитет.

За време на својот престој во Хале, акад. Харалампие Поленаковиќ договори со ректорот на Универзитетот и со шефот на Институтот за славистика, како и со одговорната служба на Универзитетот да се основа лекторат за македонски јазик на тој Универзитет, којшто одржува братски врски со Скопскиот универзитет. Во текот на летниот семестар 1967/68 лекторатот го држеше Александар Папазоглу, универзитетски предавач.

Акад. Благој Попов во октомври 1968 година посети повеќе универзитети во САД — Чикаго, Сан Франциско, Бостон, Њујорк и други. Во мај 1968 година учествуваше на прославата на 50-годишнината на Воронешкиот универзитет, СССР.

Акад. Петар Серафимов престојуваше во Хале, ГДР и ги посети Техничкиот универзитет во Дрезден и Техничката висока школа во Лајпциг. Исто така изврши стручни посети во Швајцарија, Италија, Франција и Западна Германија во врска со

проблемите на електростопанството на Македонија и „Рудници и железарница“.

Акад. Ѓорѓи Филиповски во мај 1968 година од името на Скопскиот универзитет престојуваше во Земјоделскиот факултет и Педолошкиот институт во Атина.

XIII. ИЗВЕШТАЈ НА ОДДЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА АКАДЕМИЈАТА

а. Библиотека

Библиотеката при МАНУ започна со работа на 1 април 1968 година со назначување на еден библиотекар. Избрани се уште еден библиотекар и еден книжничар кои ќе станат на работа на 1 февруари 1969 година.

Веднаш по формирањето на стручната служба на Библиотеката, библиотекарот беше упатен во Библиотеката на САНУ, за да се запознае со работата и организацијата на таа служба.

За нормално функционирање на оваа служба се пристапи кон набавка на основниот инвентар (рафтови за книги, карточни ормани, инвентарни книги и друг технички материјал).

Набавната политика во овој период беше насочена кон потребата за снабдување со прирачна литература: речници, енциклопедии, лексикони, како и основни библиотечни прирачници. Библиотеката веќе располага со некои основни домашни и странски енциклопедии, а исто така и со терминолошки речници од разни области на науките. Набавени се и сите изданија на Југословенскиот лексикографски завод од Загреб.

Претплата на странски списанија не е извршена (освен на неколку), од причини што уште немаме увид со кои научни институции Академијата ќе воспостави размена и кои изданија ќе прима од нив.

Книжниот фонд на Библиотеката изнесува 1.075 книги и 88 списанија (наслови), од кои 13 се странски. Од наведената бројка 780 книги се купени, додека другите се добиени како подарок. Библиотеката е преплатена на 10 домашни весници.

За купување и претплата на книги и списанија е потрошена сумата од 67.700,00 динари. Оваа бројка не може да се смета како дефинитивна, затоа што голем број порачки се во тек.

Досега се сигнирани и заведени 885 книги. Заведувањето на периодичните публикации, внатрешното подредување и класификацијата не се извршени поради недостиг на персонал.

Со желба да воспостави размена на книги со научните институции во земјата и странство, Библиотеката ја испрати првата публикација на Академијата — *Споменицата за формирањето на МАНУ* — како и писмо со понуда за размена. Споменицата до-

сега е испратена на академии и други научни институции и личности во странство (60 примероци), на редовните членови на југословенските академии (180 примероци), на југословенските академии и други институции во земјата (60 примероци), на научните институции во Републиката (35 примероци) и на општествено-културни работници во Скопје (50 примероци).

Сите институции го потврдија приемот на Споменицата, а некои од нив веднаш понудија и размена со свои публикации. На таков начин Библиотеката воспостави размена со сите југословенски академии и со голем број институции во СРМ.

Библиотеката доби мошне голем број книги како подарок.

ЈАЗУ и САНУ ги подарија сите своите расположиви издањија.

САЗУ испрати еден дел, главно своите понови изданија, како и 50 примероци на дупликати од својата Библиотека.

Германското истражувачко друштво од Бад Годесберг се понуди, според списокот на дезидерата од МАНУ, да испрати како подарок публикации од следните научни области: славистика, балканологија, теорија на литературата и јазикот, педагогија, статистика, медицина и др.

Издавачкото претпријатие „Мисла“ од Скопје ги подари сите своите изданија.

Редакциите на весникот „Нова Македонија“ и „Вечер“ ги подарија комплетите од своите весници од сите годишта.

Во текот на изминатиот период беше формирана комисија за откуп и оценување на библиотечен материјал. На објавениот оглас беа поднесени голем број понуди. На овој начин за Библиотеката се откупени поретки и стари книги и неколку списанија.

б. Архив

Во Архивот на МАНУ од 1 мај 1968 година до крајот на извештајниот период работи само еден архивист. Изминатото време се одликува со настојувањата Архивот организационо да се постави и поблиску да се проучват и одредат неговите задачи.

Во поглед на организационото поставување на Архивот извршени се следниве работи: преку посета и литература проучени се организацијата и задачите на архивите на САНУ и ЈАЗУ, изработена е систематизација на работните места во Архивот, преку Извршиот одбор поднесен е до Претседателството предлог за задачите и организацијата на оваа стручна служба.

Во извештајниот период во Архивот не можеше да биде развиена собирачка активност на архивска граѓа и документационен материјал. Објавен е оглас за откупување на ракописни книги и архивска граѓа, заедно со откупувањето на библиотечен материјал.

Во изминатиот период Архивот ги забележа следните свои први приноси:

- архивата на Матичната комисија што ги изврши подготвките за почетокот со работата на МАНУ,
- цветен и посен триод, ракопис од XIII век, македонска редакција, 404 фотографии,
- графики од Г. Ачески — 6 броја,
- фотографии од работата на Матичната комисија и органите на МАНУ,
- 60 книги и броеви од списанија за прирачниот библиотечен фонд на Архивот.

Архивот го прими и својот прв позначаен подарок. Славистот Кирстен Милер од Копенхаген, Данска, подари ксерографски копии од ракописот на Патеписните белешки на данскиот новинар Франц фон Јесенс, кој патувал низ Македонија во 1903 година (107 страници). Оригиналот се чува во Националната библиотека во Копенхаген.

Во Архивот е посветено внимание на собирање документација во врска со дејноста на МАНУ и академиците. Во оваа смисла, покрај фотодокументацијата, од македонскиот печат испишани се за документацијата на картони 300 единици.

Во Архивот е воведена книга за регистрирање посетите на видни странски научни и јавни работници.

XIV. САМОУПРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО МАНУ

По формирањето на Работната заедница на работните луѓе во Академијата, надлежноста на органот на самоуправувањето премина од Претседателството на Работната заедница. Меѓутоа, Претседателството и натаму постојано ја следеше работата на овој орган и укажуваше соодветна помош. Соработката е постојана, така што Претседателството секогаш е во тек на работата и проблемите на Администрацијата, стручните служби и Работната заедница. Одделни нормативни акти кои ја регулираат дејноста на овие органи и служби, се потврдени односно донесени од страна на Претседателството на предлог на Работната заедница, од кои и актот за систематизација на работните места.

Првите постојани работници беа поставени од 1. април 1968 година. Со оглед на тоа што нивниот број беше таков, да не може да се оформат самоуправни органи, надлежноста на овие органи ја вршеше Извршниот одбор на Претседателството.

Од 3 јуни 1968 година, кога бројот на постојаните работници нарасна на шест, Работната заедница претставува единствен самоуправен орган.

Во времето од своето формирање до крајот на извештајниот период, Работната заедница на работните луѓе во Академијата

мијата одржа осум состаноци. Еден од најважните моменти којшто треба да се истакне во оваа работа е донесување на нормативни акти неопходни за правилно одвивање на работата во Академијата и нејзините служби.

Досега се донесени следниве правилници и одлуки:

1. Правилник за регулирање на работните односи
2. Правилник за распределба на личните доходи
3. Одлука за систематизација на работните места
4. Одлука за утврдување надомест на личниот доход
5. Одлука за надоместување трошоци за службени патувања
6. Одлука за примање на приправници во Академијата
7. Одлука за набавка на работна облека.

По усвојување на актот за систематизација на работните места, беа распишани два конкурса за пополнување на работни места.

Во извештајниот период, Работната заедница ги формира и следниве комисии: Комисија за засновување и прекинување на работните односи, Комисија за набавка на инвентарот за Академијата и Комисија за попис на инвентарот.

На состаноците се дискутираше и за внатрешните проблеми на Работната заедница, за работната дисциплина и др.

XV. ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ НА МАНУ

a. *Финансиски планови и нивното реализације*

Со Законот за републичкиот буџет на СРМ за 1968 година Извршниот совет додели 565.780,00 динари за редовна дејност од кои 368.780,00 за лични и 197.000,00 за материјални расходи, 488.720,00 за посебни намени, како и 122.500,00 динари за опрема. При одредувањето висината на овие средства ИС имаше предвид дека Академијата е нова, највисока научна установа, на која ѝ се нужни средства не само за одвивање на нејзината дејност, туку и за нејзиното организирање, уредување, набавка на неопходната опрема за научна работа, потоа уредување на просториите за Претседателството, за стручните служби и за Администрацијата.

Со Законот за републичкиот буџет за 1969 година на Академијата ѝ се обезбедени средства во износ од 837.220,00 динари за редовна дејност, 436.290,00 за посебни намени, 200.000,00 за издавачка дејност, како и 122.500,00 за набавка на опрема.

Претседателството изготви предлог на Финансискиот план за 1969 година, односно распоред на добиените средства, како и завршна сметка за 1968 година.


Финансискиот план за редовната дејност е извршен со 100,18%, а претсметката за посебни намени со 92,30%. Вредноста на основните средства на Академијата на 31. XII. 1968 година изнесува 354.308,15 динари.

Тешкотии околу извршувањето на Финансискиот план главно се чувствуваат поради тоа што сите финансиски работи се вршат од лице со дополнителен работен однос. Меѓутоа, благодарение на напорите на одделни работници од Работната заедница, може да се смета дека реализацијата на Финансискиот план во целост е успешна.

Поблиските податоци за финансиското и материјалното работење на Академијата се наоѓаат во завршната сметка за 1968 година.

б. Фондови

Средствата добиени за издавачка дејност и студиски истражувања за 1968 година беа наменски, а нивното користење од страна на Академијата е предвидено со долгорочната програма. За да можат овие средства да се користат и во други календарски години, Собранието на Академијата донесе одлука за формирање фондови и соодветни правилници за начинот на распределбата и постапката за користење на средствата од овие фондови. Во декември 1968 година во Народната банка — филијала Скопје отворени се жиро сметки на Фондот за издавачка дејност и Фондот за научни дејности, во кои се пренесени непотрошениите наменски средства од 1968 година.



ЗАВРШНА СМЕТКА

НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ЗА 1968 ГОД.



ЗАВРШНА СМЕТКА
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА

	Предвидено со буџет	Извр- шено
<i>Научна дејност</i>		
За редовна дејност	565.780,00	565.780,00
За студии и истражувања	140.000,00	135.253,00
За хонорари и придонеси	30.000,00	29.989,00
Трошоци за репрезентација	20.000,00	19.931,30
Симпозиуми, советувања и собири во земјата	10.720,00	9.724,00
Симпозиуми, советувања и собири во странство	15.000,00	12.600,25
<i>Културно-просветна дејност</i>		
За издавачка дејност	220.000,00	219.989,97
<i>Нестопански инвестиции</i>		
За набавка на опрема	122.500,00	122.468,05
ВКУПНО:	1.124.000,00	1.115.735,57
<i>Рекапитулација</i>		
За редовна дејност	565.780,00	565.780,00
За посебни намени	558.220,00	549.955,57
ВКУПНО:	1.124.000,00	1.115.735,57

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

КОН ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА

За вршење на редовната дејност со Финансискиот план за 1968 година на Академијата ѝ беше одобрена сума од 565.780 нови динари.

МАНУ во текот на годината склучи договор со Републичката комисија за културни врски со странство со кој се добиени нови динари 400.000,00 наменети за издавање на едицијата „Македонија“.

I.

Лични расходи

На 1 јануари 1968 година Академијата имаше само 2 хонорарни службеника, шофер и 14 редовни членови на МАНУ, а во текот на годината се назначени 9 работници, така што на крајот на годината имаше 10 редовни и 1 хонорарен службеник.

При исплата на личните расходи за 1968 година, поради грешка на жиро-сметката, Академијата треба во 1969 година да обезбеди сума од 5.236,72 за исплата на оваа сума за неплатен придонес за личните расходи во 1968 година.

Личните доходи на сите работници во целост се измирени за 1968 година.

II.

Материјални расходи

Со годишниот Финансиски план на Македонската академија на науките и уметностите за 1968 година за материјални расходи беше планирана сума во износ од нови динари 197.000.—

Во материјалните расходи за 1968 година, покрај редовната сума, е вклучена сума од 335 нови динари, остварени од продадени публикации на МАНУ и добиените 400.000 нови динари од Републичката комисија за културни врски со странство —

Скопје, наменети за едицијата „Македонија“, којашто сума ќе биде издвоена од редовната дејност и префрлена во Фондот за издавачка дејност.

На Фондот за обнова на Скопје погрешно му се преведени повеќе нови динари 1.163,91, којашто сума во 1969 година ќе се рефундира.

III.

Функционални расходи за посебни намени

а) *По позиција 118 — за студии и истражувања* беа одобрени нови динари 140.000. Од оваа сума потрошени се нови динари 1.053.— а останатата сума од 134.200 нови динари е внесена во Фондот за научна работа.

б) *По позиција 119 — хонорари со придонеси* беше одобрена сума од нови динари 30.000. Оваа сума во целост е потрошена или во проценти 100%.

Планираната сума беше доволна да ги подмири сите потреби во текот на годината.


в) *По позиција 120 — трошоци за репрезентација* беше планирана сума од нови динари 20.000. Од оваа позиција беа потрошени нови динари 19.931,30 или во проценти 99,65%.

г) *По позиција 121 — симпозиуми, советувања и собири во земјата* — беше планирана сума од нови динари 53.720,00. Од оваа сума беа потрошени нови динари 9.724, а остатокот од 43.000 нови динари е земен од страна на Извршниот совет на СРМ („Сл. весник на СРМ“ бр. 43).


д) *По позиција 122 — симпозиуми, советувања и собири во странство* — беше планирана сума од 25.000 нови динари. Од оваа позиција е потрошена сума од 12.600,25 нови динари, а останатата сума од 10.000 нови динари е земена од страна на Извршниот совет (Сл. весник на СРМ бр. 43).

е) *По позиција 123 — за издавачка дејност* — планирана беше сума од 220.000 нови динари. Од оваа позиција е потрошена сума од 42.450, а останатата сума е внесена во Фондот за издавачка дејност.

ж) *Позиција 124 — набавка на опрема.* Во оваа позиција беше планирана сума од 122.500 нови динари. Од оваа сума е потрошено 122.469,05 или во проценти 99,9%.



**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАНУ ВО 1969 ГОДИНА
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 1969 ГОДИНА**



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАНУ ВО 1969 ГОДИНА

Врз основа на членовите 14, 76 и 85 од Статутот на Академијата и базирајќи се на долгорочната програма, донесена на V вонредно заседание на Собранието на МАНУ, Собранието ја усвои следната ориентациона програма за работа на МАНУ во 1969 година.

I. Научно-испитувачка работа

Средствата со кои располага МАНУ во својот Фонд за научна дејност не се доволни за реализација на програмата и затоа тие средства ќе послужат како партиципација при барањето средства од Републичкиот фонд за научни истражувања. За таа цел ќе се изработи детална програма и претсметка за трите проекти. До колку се обезбедат средства од Републичкиот фонд, се предвидува да се направи следното по одделни проекти:

1. Работа врз македонската научна и стручна терминологија

Во врска со проектот за македонската терминологија се предвидува:

- организирање на телата што треба да го разработат и да го реализираат проектот,
- изработка на лексикографско упатство за работа врз терминологијата,
- опис на состојбата во однос на македонската терминологија,
- установување на приоритетот во однос на терминологијата во одделни области,
- преминување на собирање и обработка на материјалот според установениот приоритет.

2. Целосно испитување на експлоатацијата на водите на реката Вардар

- разработка на проектот, со особен оглед на опсегот на работата и на нејзиното координирање со другите интересенти,
- собирање материјали за хидрометеоролошките односи во сливот на р. Вардар,
- поставување мрежа на парцијални испитувања на водите во тој слив.

3. Комплексно испитување на едно неразвиено подрачје (Малеш)

Во текот на 1969 година ќе се направи следното:

- ќе се изработи детална програма за сите научни области што ќе се ангажираат во ова истражување,
- ќе се склучат договори со научни институции и одделни научни работници што ќе учествуваат во истражувањата,
- ќе се започнат некои теренски истражувања.

Покрај овие три проекти МАНУ ќе се ангажира во составувањето програма и во натамошното заедничко истражување на зоонозите во Македонија во соработка со Воено-медицинската академија, Белград и Чехословачката академија на науките. Ќе се разгледа и прашањето за изработка на атлас на болестите во СР Македонија.

Членовите на МАНУ ќе го продолжат своето учество или раководење со разни теми предвидени во програмите за работа во установите, каде што се на постојана работа.

4. Комплексно проучување на главните типови почви на Југославија

II. Издавачка дејност

Во 1969 година се предвидува обемна издавачка дејност. Ќе се издадат следните публикации и списанија или ќе се подготват следните ракописи за печатење:

1. Издавање на пристапните предавања и уметничките прилози на првите членови на МАНУ.
2. Подготвување за печат на ракописите на пристапните предавања и научните прилози на членовите на МАНУ што ќе бидат избрани во 1969 година.
3. Печатење на Годишниот извештај за работата на МАНУ во 1968 година.
4. Издавање на два броја на списанието на МАНУ за општествени науки и уметност.

5. Издавање на два броја на списанието на МАНУ за природо-математички науки.

6. Подготвување за печат на македонскиот текст на една книга од едицијата „Македонија“.

7. Печатење на рефератите што ќе бидат читани на Симпозиумот посветен на 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски.

8. Печатење монографија „Зоонози во СР Македонија“ (задно со Чехословачката академија на науките и Воено-медицинската академија во Белград).

9. Издавање на една до две монографии.

10. Книга со реферати поднесени на Конференцијата на Меѓународната комисија за словенска ономастика.

Членовите на МАНУ ќе објават повеќе научни и уметнички творби во земјата и странство во вонакадемиски изданија.

III. Научни собири

Во МАНУ во текот на 1969 година ќе бидат одржани следните национални и меѓународни научни собири:

1. Симпозиум го повод 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски (во м. мај).

2. Меѓународна конференција за ономастика (во м. октомври).

3. Еден научен симпозиум по прашања што ќе бидат предложени од одделенијата.

4. Организирање јавен собир на кој ќе се прочитаат пристапните предавања или ќе се дадат уметнички прилози на номираните членови на МАНУ во 1969 година.

Членовите на МАНУ во текот на 1969 година со свои реферати или предавања ќе учествуваат на повеќе национални и меѓународни научни и други собири во земјата.

IV. Одржување врски со други академии, научни и културни институции во земјата и странство

Во текот на 1969 година, кога ќе започнат да излегуваат првите научни публикации на МАНУ, ќе се создадат пополовни услови за одржување на потешки врски со други институции во земјата и странство. Тоа ќе се постигне со:

1. Поинтензивна размена на публикации

2. Размена на званични делегации со ЧССР и некои други земји, ако такви размени бидат договорени

3. Поканување на академици и други научни и културни работници од земјата и странство да учествуваат на јавните собири што ги организира МАНУ

4. Учество на членовите на МАНУ на повеќе научни собири во земјата и странство со свои реферати или уметнички прилози

5. Поканување академици и други видни научни и културни работници да одржат предавања или претстават уметнички творби во МАНУ, како и соодветно учество на нашите академици во другите академии.

6. Соработка во меѓуакадемиските одбори и комисии

7. Соработка во издавањето на трите серии од „Научниот билтен“ на Советот на академиите на СФРЈ.

8. Учество на тема „Историскиот развиток на марксистичката мисла во Македонија“, предвидена од страна на Сојузниот совет за координација на научните дејности.

9. Учество на тема „Соработка на балканските народи и држави во 19 и 20 век“, предвидена од Институтот за национална историја — Скопје.

V. Избор на нови членови на МАНУ

Во текот на 1969 година се предвидува покренување постапка, спроведување на процедурата и избор на нови членови на МАНУ.

VI. Изградба на нова зграда за МАНУ

Во текот на 1969 година се предвидува комплетирање на документацијата за распишување конкурс за идејниот проект, избор на жири комисија, распишување конкурс и изработка на идејниот проект.

VII. Работа на одделенијата

1. Одделение за општествени науки

Одделението за општествени науки ги предвидува во годишниот план следните работи:

— издавање на два броја на списанието

— учество во работата на едицијата „Македонија“

— учество во Симпозиумот „Кирил Солунски“ и „Конференцијата за ономастика“

— учество во проектот за изработка на терминолошкиот речник

— ангажирање во комплексното проучување на едно неразвиено подрачје.

2. Одделение за природо-математички науки

Одделението за природо-математичките науки ги предвидува во 1969 година следните работи:

— организација на работата врз темата македонска терминологија во областите на природо-математичките и техничките науки

— организација на работата врз темата „Едно неразвиено подрачје во Македонија“ со конкретизирање на проблематиката, учесниците и обемот на тие истражувања и пристап кон работа

— испитување можностите за работа на предложената тема „Експлоатација на водите на реката Вардар“

— издавање на публикацијата Трудови од областа на природо-математички науки

— учество на Одделението во Симпозиумот „за моликата“ што го организира Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

3. Одделение за уметност

Одделението за уметност предвидува во годишниот план за работа:

— организирање на работата за темата „Македонска терминологија“ во областите: теорија на литературата и ликовните уметности,

— учество во едицијата „Македонија“ и во списанието на Академијата.

VIII. Работа на Администрацијата и стручните служби

1. Администрација

Администрацијата во 1969 година го предвидува следното:

— пополнување на одделни работни места за кои се одобрени финансиски средства (распишување на конкурс и избор)

— подготвување техничка редакција и коректура на ракописите одобрени за печатење во издание на МАНУ; чување, дистрибуција и експедиција на изданијата

— вршење на сите работи околу подготвувањето и одржувањето на научните собири во организација на Академијата

— приготвување материјали за седниците на органите на Академијата: Извршниот одбор, Претседателството и Собранието

— вршење на административните и техничките работи околу воспоставувањето, одржувањето и развивањето на врските со домашните и странски академии, научни и уметнички установи, како и со одделни научници, уметници и истакнати стручњаци; организирање работите околу поканување, прием и престој на гостите на Академијата

- донесување правилници и други акти за натамошно регулирање на разните дејности на МАНУ
- извршување на Финансискиот план и претсметката за посебни намени
- оспособување и опремување на новите простории за нормална работа на Библиотеката и Архивот.

2. Библиотека

Во својот план за работа во 1969 година Библиотеката ги вклучува главно следните работи:

- размена на публикации со институциите во земјата и странство; поставување на каталоги за евидентирање на размената
- обработка на книги (инвентарисување, сигнирање, сместување во магацин)
- класификација и каталогизација на книги и периодика
- набавка на книги и периодика (размена и купување)
- воспоставување на службата за меѓубиблиотечно поизјмување
- воспоставување на службата библиотечна статистика
- изработка на билтени за приновите во книжниот фонд
- подврзување на книги, списанија и весници.

3. Архив

Во 1969 година знатен дел од работите извршувани во Архивот на МАНУ ќе бидат поврзани со организационото поставување, како на самата служба, така и на фондовите, збирките и документацијата што ќе се прибира и обработува.

Во поглед на организационото поставување на самата стручна служба ќе се работи на:

- ангажирање и обучување нужен стручен кадар во сообразност со поставените дејности
- проучување и избор на методите за работа и стручната обработка на архивската и документарната граѓа со која ќе се здобие Архивот во текот на годината.

Во Архивот особено ќе се вршат следните работи:

- преземање и обработка на архивската граѓа на Академијата, како и ракописите кои ќе се одредат за чување во Архивот
- вадење податоци од дневниот печат и списанијата за дејноста на Академијата и академиците и обработка на истите во вид на картотека
- набавување и обработка на фотодокументација во врска со дејноста на Академијата и академиците


— истражување и обработка на ракописи, ретки и старопечатни книги и архивска граѓа поврзана со минатото на Македонија, а кои се од интерес да бидат чувани и обработени во Архивот на Академијата (фондови на познати писатели и научни работници, средновековни ракописи, старопечатни книги и др.).

— истражување и обработка на документација поврзана со потребите на академиците во нивната работа врз одделни теми

— формирање досиеја и картотека за македонските писатели и поети со библиографски податоци

— истражување и обработка на документација поврзана со културното, политичкото и стопанското минато на Македонија, а сообразно потребите на Академијата и утврдените критериуми

— организирање на документациониот центар при Архивот и отпочнување со собирање и обработка на податоци за личности поврзани со Македонија, настани во врска со Македонија, места и поими што се однесуваат на Македонија.



ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 1969 ГОДИНА

Поз.	СРЕДСТВА	Одобрени во 1968 г.	Одобрени во 1969 г.
1.	Средства пренесени од претходната година	—	—
2.	Средства одобрени со буџетот	565.780	837.220
3.	Средства од приходите на органот што се користат како средства за вршење на редовна дејност	—	—
4.	Одобрени средства од буџетската резерва	—	—
<i>Вкупно средства за вршење на редовна дејност</i>		565.780	837.220
<i>Распоред на средства за основни и поблиски намени</i>			
1.	Канцелариски материјал	20.000	25.473
2.	Подврзување и коричење на списанија, сл. листови, весници и др.	—	5.000
3.	Огласи и конкурси	20.000	10.000
4.	ПТТ-трошоци	20.000	20.000
5.	Набавка на ракописи, архив. граѓа и трошоци за микрофилмирање	—	20.000
6.	Патни и дневни трошоци	40.000	40.000
7.	Манипулативни трошоци	3.000	3.000
8.	Кирија за зградата	12.000	12.000
9.	Трошоци за отоплување, осветлување и вода	20.000	56.000
10.	Одржување и користење на превозни средства	12.000	20.000
11.	Членарина на Советот на академиите	—	15.000
<i>Вкупно материјални трошоци:</i>		207.000	226.473

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. Лични расходи со придонеси	358.780	610.747
2. Материјални расходи	207.000	226.473
Вкупно:	563.780	837.220

ПРЕТСМЕТКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ
ОДОБРЕНИ ЗА 1969 ГОДИНА

Поз.	Средства за посебни намени	Одобрени во 1968 г.	Одобрени во 1969 г.
1.	Средства обезбедени од буџетот	611.220	636.290
2.	Други извори на средствата за посебни намени	—	—
3.	Одобрени средства од буџет. резерва	—	—
<i>Вкупно средства за посебни намени</i>		611.220	636.290
<i>Поз.</i>	<i>Распоред на средствата</i>		
128	За набавка на книги и списанија	50.000	150.000
129	За студии и истражувања	140.000	140.000
130	За хонорари со придонеси	30.000	20.000
131	Трошоци за репрезентација	20.000	20.000
132	Симпозиуми, советувања и собири во земјата	53.720	20.000
133	Симпозиуми, советувања и собири во странство	25.000	25.000
134	Конференција за ономастика	—	20.000
135	Симпозиум за Кирил Солунски	—	41.290
136	Издавачка дејност	220.000	200.000
—	Набавка на опрема	122.500	од посебен извор
<i>Вкупно:</i>		611.220	636.290

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
КОН ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН И ПРЕТСМЕТКАТА ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА 1969 ГОДИНА

Лични расходи

За лични расходи во текот на 1969 година предвидена е сумата во износ од 610.747 динари, што претставува мошне поголем износ од минатогодишниот — 368.780 динари. Ова зголемување произлегува од причина што при составувањето на Финансискиот план за 1968 година не се имало увид за точниот број на потребните службеници и нивните принадлежности како и зголемувањето надоместот на академиците. На 31 декември 1968 година на работа во Администрацијата и стручните служби во Академијата се наоѓаат 10 лица. Избор е извршен уште на три лица, од кои двајца стапија на работа на 1. II. 1969 година.

Распределбата на предвидениот износ е извршена на следниот начин:

— едномесечните постојани принадлежности на службениците затечени на работа на 1. I. 1969 година со придонеси изнесуваат пресметано за 12 месеци	202.015
— едномесечните примања на академиците со придонеси 22.950×12 мес. изнесуваат	275.400
— за назначените службеници (библиотекар, книжничари и референт за издавачка дејност) за 10 односно 12 м.	64.927
— за додаток на раководителите на службите со придонеси	2.900
— за нови назначувања, односно на книжничар (10 м.), библиотекар и архивист (7 м.) и сметководител (9 м.) со придонеси	65.505
Или вкупно за 1969 година лични расходи	610.747

Материјални расходи

Во оваа партија предвидена е сума во износ од 226.473. Овој износ се предвидува за набавка на канцелариски материјали, ПТТ трошоци, за патни и дневни трошоци, за манипулативни, одржување и користење на превозните средства и кирија за просториите добиени во соседната зграда. Меѓутоа, вкупниот износ на овогодишните средства е мошне поголем од минатогодишниот поради тоа што овогодишниот има нови позиции: подврзување и укоричување на списанија и весници и набавка на ракописи, архивска граѓа и трошоци за микрофилмирање. Со оглед на тоа што од 1 февруари 1969 година новите простории во соседната зграда наполно ќе се користат од стручните служби, зголемена е позицијата трошоци за отоплување, осветление и вода, додека позицијата огласи и конкурси е намалена, со оглед на помалите потреби од распишување конкурси.

Посебни намени


За овие потреби во финансискиот план за 1968 година беа одобрени средства во износ од 488.720 динари. За оваа година е одобрена сумата во износ од 636.290 динари. Зголемувањето е осетно и единствено само за набавка на книги и списанија, затоа што во оваа година се предвидува поинтензивно комплетирање на Библиотеката со потребниот книжен фонд. Одржувањето на Симпозиум по повод 1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски е предвидено со програмата на Академијата во 1969 година и сите подготовките се во тек. Се предвидува вкупните трошоци за овој Симпозиум да изнесуваат 101.290 динари. Во финансирањето на овој Симпозиум, кој има југословенски карактер, учествува Сојузниот совет за координирање на научните дејности со 60.000 динари што претставува скоро 60% од вкупниот износ на трошоците.

Од позицијата „Конференција за ономастика“ ќе се подмирят трошоците околу одржувањето на Конференцијата на Комисијата за ономастика при Меѓународниот славистички комитет. Другиот дел од трошоците се очекува да ги додели Сојузниот совет за координација на научните дејности.


Во сите други позиции средствата се предвидени во ист износ како и во оваа година и ќе се користат строго наменски.

Набавка на опрема

Средствата за набавка на опрема се доделени од други извори, односно од републичката резерва во износ од 122.500 динари, колку што беше одобрено и во минатата година. Од овие средства ќе се опремат новите простории во кои ќе бидат сместени стручните служби — Библиотеката и Архивот.



**БИОГРАФИИ
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА
АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ**



ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ


Роден е во Штип на 6 ноември 1906 година во сиромашно занаетчиско семејство. Основно училиште и седум класа гимназија завршил во Штип во 1924 година. Воената академија ја завршува во 1927 година, а од 1931 до 1933 година ја завршува Вишата воена академија во Белград. Од 1935 до 1938 година ја посетува и завршува Генералштабната припрема (Академија). Паралелно со ова завршува и два радио-телефонски курса.

Како активен официр на бившата Југословенска војска службувал во Штип, Белград, Земун, Сушак, Огулин и Љубљана.

Во НОБ е учесник од 1941 година, отпрвин како член на Покраинскиот штаб за Македонија, а покасно, од 1942 година, како командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ. Од 1945 до април 1946 година е помошник на началникот на Генералштабот на ЈНА, потоа до есента 1952 година командант на Армијата во Сараево. Од есента во 1952 до септември 1955 година е началник на Вишата воена академија, а од јуни 1958 година е началник на пешадијата на ЈНА. Пензиониран е како генерал-полковник.

Од јануари 1965 година е директор на Институтот за национална историја.


Покрај воени функции, заземал и разни политички и општествени функции. На Второто заседание на АВНОЈ во Јајце бил избран за член на Претседателството на АВНОЈ, а потоа



– и на Третото заседание на АВНОЈ. Од 1945 до 1963 година е пратеник во Сојузната скупштина. На Првото и Второто заседание на АСНОМ е член на Претседателството, а од 1945 година е двапати пратеник во Народното собрание на Македонија. Бил член на ЦК на КПМ од 1948 година до Вториот конгрес на КПМ. Заземал разни функции во Социалистичкиот сојуз и во Сојузот на борците од НОБ.

Учествувал на повеќе конгреси и симпозиуми во земјата и во странство со реферати и дискусиии.

Одликуван е со повеќе домашни и странски одликувања, меѓу кои и со Орденот на народен херој и Орденот на Републиката со златен венец.



БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Блаже Конески е роден на 19 декември 1921 година во Небрегово, Прилепско. Низа гимназија учел во Прилеп, а виша во Крагуевац, каде што матурирал 1939 година. Студиите по словенска филологија ги почнал во Белград, а ги завршил во Софија 1944 година. Работи прво како лектор на Македонскиот народен театар и началник на Одделението за култура при Министерството за народна просвета на СРМ. Од 1946 година до денеска е наставник на Филозофскиот факултет во Скопје (прво како предавач, во 1949 г. е избран за вонреден, а во 1957 г. за редовен професор — по предметот Историја на македонскиот јазик). За сето тоа време ја врши должноста шеф на Катедрата за јужнословенски јазици, во 1952/53 година бил декан на Филозофскиот факултет, а во 1958/60 година ректор на Универзитетот во Скопје.



Во 1945 година Конески има земено учество во работата на комисијата што го состави првиот правопис на македонскиот литературен јазик. Учествувал и во организирањето на литературниот живот во СР Македонија. Тој е член на првата редакција на списанието „Нов ден“, бил претседател на Друштвото на писателите на Македонија, а во периодот 1961—1964 година и претседател на Сојузот на писателите на Југославија.

Конески е уредник на лингвистичкото списание „Македонски јазик“, кое излегува прво како орган на Катедрата за јужнословенски јазици, а после како орган на Институтот за

македонски јазик „Крсте Мисирков“. Во Институтот, каде што меѓу другото ја раководеше работата врз тротомниот Речник на македонскиот јазик, Конески е претседател на Научниот совет.

Конески е дописен член на Југословенската академија на науките и уметностите (од 1962), Српската академија на науките и уметностите (од 1963) и Словенечката академија на науките и уметностите (од 1968). Во март 1968 година е промовиран за почесен доктор на Чикашкиот универзитет.

Матичната комисија за формирање на Македонската академија на науките и уметностите го избра Конески за редовен член на МАНУ. На 9. X. 1967 година тој беше избран за претседател на Македонската академија на науките и уметностите.

За својата научна и литературна дејност Конески има добиено повеќе награди, меѓу кои и наградата АВНОЈ во 1966 година.

Конески ги разработува особено прашањата од областа на македонскиот јазик и литература. На македонскиот јазик му се посветени и неговите синтетички трудови „Граматика на македонскиот литературен јазик“ и „Историја на македонскиот јазик“. Како литератор пишувал поезија, проза и есеи, а се занимавал и со превод на поезија. Избор од неговите научни и литературни работи излезе во седум книги во 1967 година во издание на „Култура“ — Скопје.

КИРИЛ МИЉОВСКИ

Роден е во Ресен на 27 мај 1912 година. Основно училиште и четири класа гимназија завршил во родниот град, петти и шести клас во Охрид, а последните два класа ги завршил и матурирал во Битола. Студирал и дипломирал на Ветеринарниот факултет во Загреб. Како студент припаѓал на прогресивното студентско движење, бил претседател на студентското здружение „Вардар“ и претседател на македонските студенти во „Сојузот на студентите на обесправените народи“ кој беше раководен од КПЈ. Во ова време е редактор на листот „Наш весник“ за кој пишува повеќе прилози.

По дипломирањето работи во „Сојузот на здравствените работници“ во Белград, потоа е преместен во Скопје (работи во стопанството „Душановац“). Со други напредни интелектуалици организира во Скопје и во Битола задруги „Селанска самопомош“ коишто имаат задача да шират политичка и стручна просвета во селата. К. Миљовски станува секретар на организацијата „Селанска самопомош“. Поради широката активност на организацијата, таа е растурена од тогашните власти, а Миљовски преместен во Пожаревац. Овде го затекнува војната и капитулацијата на стара Југославија. По капитулацијата се враќа во Битола, работи во лечебницата и учествува во организирањето на народноослободителната борба. Во почетокот на 1942 година беше затворен од оккупаторските власти и по неколку месеци истражен затвор ослободен. По ослободувањето од затворот го уредува илегалниот неделен лист на битолската партийска организација „Народен глас“ и продолжува да работи




на организирањето на народноослободителното движење во битолскиот реон. Кон крајот на 1943 година илегално се наоѓа во Скопје во исчекување да помине на слободната територија. Во почетокот на 1944 година преоѓа на ослободената територија. Станува член на редакцијата „Илинденски пат“ и се јавува во секој број со една или повеќе статии. Покрај тоа е избран за член на АСНОМ, покасно станува член на Президиумот на АСНОМ, а едно време е и негов секретар.

По деветосептемврискот преврат во Бугарија, К. Миљовски оди во оваа земја како претставник на Главниот штаб на НОВ и ПО за Македонија. Кон крајот на 1944 година се враќа во Македонија и е наименуван за повереник за трговија и снабдување при Президиумот на АСНОМ. Во почетокот на 1945 година наименуван е за член на Југословенската воена мисија во Бугарија (привремено политичко претставништво). Во мај 1945 година се враќа во земјата и станува прв јавен обвинител за Македонија. Во 1946 година се формира Планска комисија при Владата на НР Македонија и К. Миљовски е наименуван за нејзин претседател. Во 1948 година тој станува министер за трговија и снабдување. Во пролетта 1949 година е избран за редовен професор по политичка економија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. При формирањето на Скопскиот универзитет, во април 1949 година, К. Миљовски е избран за негов прв ректор. Покасно е биран уште двапати за ректор. Во 1951 година се појавува првото економско-правно списание „Преглед“ и К. Миљовски е негов главен и одговорен уредник во тек на петнаесет години, до неговото одење во дипломатска служба. Истовремено е член на редакцијата на „Економист“, списание на југословенските економисти. Во 1962 година е избран за претседател на Научната секција на Сојузот на економистите на Југославија. Во 1963 година е именуван за член на Економскиот совет на СИВ. Бил претседател на републичката организација за просветување на селото — „Народна просвета“.

К. Миљовски бил двапати на студиски престој во Франција, а престојувал два месеци во САД, за да се запознае со организацијата на универзитетите во оваа земја. Учествувал на повеќе југословенски и меѓународни научни собири, најчесто со реферати. Од октомври 1965 година е амбасадор на СФРЈ во Данска, а од септември 1967 година е југословенски амбасадор во НР Бугарија. Од 1944 до 1960 година бил биран за пратеник во Народната скупштина на СФРЈ. Учесник е во НОВ и носител на странски и домашни одликувања, меѓу кои и на Орден на трудот од I ред, Орден заслуги за народ со златна звезда, Орден на Републиката со златен венец. Во 1963 година добива Октомвриска награда за трудот „КПЈ и македонското национално прашање“.

ДИМИТАР МИТРЕВ

Роден е на 14 октомври 1919 година во Деде Агач, Грција, од родители Македонци. Од 1920 до септември 1944 година живее во Бугарија како македонски емигрант. Основното училиште и прогимназијата ги завршува во Трговиште, а класична гимназија во Шумен. Студира право на Софискиот универзитет, апсолвирајќи во 1942 година. Во текот на војната зема учество во бугарскиот антифашистички отпор, а од септември 1944 година се вклучува во НОП на Вардарска Македонија. Член е на Агитпролот на Брегалничко-струмичкиот корпус и го редактира „Брегалнички глас“. Од крајот на декември е уредник на културната рубрика на „Нова Македонија“, за да го заземе тоа место во 1947 година. Во текот на 1945 година е член на Врховниот суд на Македонија (државен бранител). Во 1946 година ја завршува шестмесечната Новинарска школа во Белдина. Од втората половина на 1946 до пролетта 1947 година е помошник на јавниот обвинител на Македонија, а воедно и глашавен редактор на неделникот „Единство“. Од 1948 до пролетта 1950 година е помошник директор на Радио Скопје. На скопскиот Филозофски факултет дипломира на групата Филозофија. Од есента 1950 до 1954 година е предавач по Теорија на литературата на Филозофскиот факултет во Скопје; од 1954 до 1959 година е доцент, а од март 1959 година редовен професор. Од 1959 до 1963 година бил декан на Филозофски факултет, а



пред тоа член на Универзитетскиот совет (1957—1959). Бил шеф на Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ (1966—1968) и претседател на редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофски факултет (1964—1967).

На студиски престој бил во Франција двапати по три месеци (1954, 1965). За време на вториот престој во Париз одржал предавање за современата македонска литература во Институтот за славистика. Во Чехословачка престојувал еден месец во 1960 година и на Филозофскиот факултет одржал неколку предавања од областа на Теоријата на литературата. Истите предавања ги одржал и во факултетите во Брно и Братислава.

Во 1967 година месец дена престојувал во Москва и Ленинград, каде што на филозофските факултети одржал серија од осум предавања за развитокот на македонската литература. При еден друг престој во СССР, во 1956 година, како член на југословенска писателска делегација, одржал предавање за актуелните прашања во југословенската литература во Ленинград, Ереван и Москва.

Со свои реферати и дискусиии учествувал на повеќе домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми.

Од 1961 до 1963 година бил претседател на Сојузот на славистичките друштва на Југославија. Член е на разни факултетски, универзитетски, градски, републички и југословенски одбори. Еден е од основачите на Друштвото на писателите на Македонија, чиј претседател бил повеќе пати. Бил уредник на списанијата „Нов ден“ и „Современост“.

Член е на повеќе домашни и странски научни и културни друштва.

Добил повеќе републички награди, меѓу кои и наградата „11 Октомври“.

Бил републички и сојузен пратеник.

Одликуван е со Орден братство и единство I ред, Орден на трудот I ред, Орден за заслуги на народ со златен венец.

МИХАИЛ ПЕТРУШЕВСКИ

Роден е на 2 јули 1911 година во Битола. Основно училиште и гимназија учел во Битола каде што и матурирал. Студирал класична филологија на Филозофскиот факултет во Белград и дипломирал во март 1935 година. Војска служел во Школата за резервни офицери во Сараево во 1935—1936 година.

Во државна служба стапил во октомври 1936 година како суплент за латински јазик во Реалната гимназија во Битола. Од февруари 1939 година е асистент на Катедрата за класична филологија на Филозофскиот факултет во Белград. Докторирал во 1940 година на истиот факултет. На оваа должност останал до март 1946 година кога бил наименуван за член на Комисијата за организирање на Филозофскиот факултет во Скопје. Од ноември 1946 година е вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје, а од декември 1956 година редовен професор. Во школските 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949 година бил декан, а во 1949/1950 година продекан на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1956/1958 година бил ректор на Универзитетот во Скопје.

Го покренува организирањето на сојузното списание за класична филологија во Југославија „Жива антика“ и е негов главен уредник.



Член е на разни факултетски, универзитетски, републички и сојузни одбори. Учествувал со реферати на повеќе домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми. Повеќепати престојувал во странство за научни студии и одржувал предавања како гостин на соодветни факултети.

Одликуван е со Орден на трудот од II и I ред, со Орден на братството и единството со златен венец и Орден на заслуги за народ со златна звезда.

Доктор Јанко Ѓорѓиевски

София, 1985 година

ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ

Роден е на 17 јануари 1909 година во Гостивар, во занаетчиско семејство. Основното училиште го завршил во родниот град, а гимназија и Филозофски факултет 1934 година, во Скопје, на групата за Историја на југословенските книжевности. Докторирал во Загреб во 1939 година.

Од април 1935 до јуни 1941 година е (прво асистент-дневничар) асистент на Филозофскиот факултет во Скопје, а од јули 1941 до 1946 година асистент на Филозофскиот факултет во Белград, со едногодишен прекин, кога бил доделен на работа во Универзитетската библиотека во Белград. Од ослободувањето на Белград до враќањето во Скопје бил член на Комисијата за реституција од Македонија при Националниот комитет на народното ослободување на Југославија. Во текот на летото 1946 до средината на декември истата година е началник во Министерството на просвета на НР Македонија и член на Одборот за формирање на Филозофскиот факултет во Скопје. Од средината на декември 1946 година е вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Од јуни 1956 година е редовен професор за предметот Македонска книжевност.

Бил продекан на Филозофскиот факултет во 1950/51 година, декан во 1953/54 година, шеф на Катедрата за Историја на книжевностите на народите на СФРЈ од 1946—1960 година.



Ја врши должноста главен уредник на Енциклопедија Југославије за Македонија, уредник на Биографско-библиографскиот лексикон на југословенските писатели на Матица Српска за Македонија.

Член е на повеќе научни и општествени организации од факултетски, универзитетски, градски, републички и сојузен значај.

Поленаковиќ е еден од основачите на Друштвото за македонски јазик и книжевност и главен уредник на списанието „Литературен збор“. Уредник е на списанието „Трудови“.

Учествувал на повеќе конгреси и симпозиуми во земјата и во странство со реферати и дискусиии.

Со одбрани предавања од македонската книжевност гостувал во нашата земја и во странство: во Загреб, Љубљана, Задар, Белград; Берлин, Хале, Лајпциг. Повеќе години ја водел Катедрата за југословенски книжевности на Филозофскиот факултет во Приштина.

Архивски и научни испитувања вршел: на Света Гора, во Турција, Грција, Италија, Франција, Австрија. Со научни прилози соработува во научни и книжевни списанија во земјата и во странство.

Добитник е на наградата „13 Ноември“ на град Скопје за 1966 година.

Од 1965 година е дописен член на Српската академија на науките и уметностите и член на повеќе научни друштва во Југославија.

Одликуван е со Орден на трудот од III и II ред и Орден на трудот со црвено знаме, како и со Орден за заслуги за народ со златна звезда, со Плакета на градот Скопје.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

ДИМИТАР АРСОВ

Роден е на 28 ноември 1908 година во Крива Паланка, матурирал во Куманово во 1926 година. Од 1926 година студирал на Медицинскиот факултет во Париз, каде што дипломирал во 1932 година. Докториран на Сорбона, Париз, во 1936 година.

Од 1932 година е екстерен асистент во клиниките на Универзитетот во Париз. Од 1938 до 1941 година е хонорарен лекар на Интерното одделение во Железничката и Армиската болница во Скопје, од 1941 до 1944 година е лекар на Интерното одделение и шеф на Градното одделение при Државната болница во Скопје, од 1944 до 1947 година е шеф на Интерното одделение при Земската болница во Скопје. Во 1947 година е избран за асистент, во 1950 година за доцент, во 1957 година за вонреден професор и во 1958 година за редовен професор при Интерната клиника на Медицинскиот факултет во Скопје. Од 1952 година е управител на Интерната клиника и истовремено две години бил в.д. управител на Инфективната клиника во Скопје.

Член е на Assotiation des médecine de langue française, на Друштвото на кардиолозите на Југославија, на Европското и на Интернационалното кардиолошко друштво, на Друштвото на ревматолозите на Југославија, на Европското и Интернационалното ревматолошко друштво, долгогодишен претседател на Интернистичката секција при Македонското лекарско друштво,



претседател на Ревматолошката секција при истото друштво, бил член на Управата на Здружението на кардиолозите на Југославија, на Здружението на ревматолозите на Југославија и на Здружението на ендокринолозите на Југославија.

Носител е на Ноемвриската награда, добил Плакета на град Скопје, одликуван е со Орден на трудот од II ред, Орден на трудот со сребрно знаме и Орден за заслуга за народ со златна звезда. Добил плакети и од Светското хематолошко друштво во Париз, од Универзитетот и Градското собрание на Безансон (Франција).

Промовиран е за doctor honoris causa на Универзитетот во Безансон во 1961 година.

Објавил над 100 научни и стручни трудови, од кои 15 на француски јазик. Напишал пет учебници за студенти по медицина и стоматологија и за средните медицински школи. Трудовите му се од скоро сите подрачја на интерната медицина и се однесуваат на разни проблеми на клиничката патологија, а особено на ревматологијата. Дал повеќе студии од областа на кардиологијата, ревматологијата, хематологијата, диагностиката на внатрешните болести и др.

Учествувал на повеќе меѓународни научни конгреси во странство (во Франција, Белгија, ЧССР, Унгарија, Грција и Бугарија), како и на повеќе конгреси на интернисти, кардиолози, ревматолози, ендокринолози и радиолози во земјата.

БЛАГОЈ ПОПОВ

Роден е во Кочани на 17 февруари 1923 година, каде што завршува основно училиште. Матурирал во Штип 1940 година. Дипломирал во Белград на Филозофскиот факултет (група Математика) во 1946 година. Во 1946 и 1947 година студирал на Електротехничкиот факултет во Белград. Докторирал во Скопје во 1952 година на Филозофскиот факултет.

Од 1948 година е асистент на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1949 година е избран за предавач, 1953 година за доцент по предметот Математичка анализа, а 1963 година за редовен професор. Од 1950 година е шеф на Математичкиот институт, односно на Катедрата по математика на истиот факултет.

Во текот на 1953—1954 учебна година е продекан на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Во 1966 година е назначен за в.д. директор на Математичкиот институт со нумерички центар при Универзитетот во Скопје.

Член е на француското и американското математичко друштво, реферира статии за Mathematical Reviews. Бил член на Управата на Друштвото на математичарите и физичарите на СРМ, член на Пленумот на друштвата на математичарите и физичарите на Југославија и на редакциониот одбор на Зборникот и Билтенот на математичарите и физичарите на СРМ.



Како стручен советник и соработник работел во „Хидроелектропроект“, „Рудници и железарница“ — Скопје, ХЕ Маврово и др.

Бил член на Научниот совет на ФНРЈ, на Научниот совет на НР Македонија, на Универзитетскиот совет, како и на Комитетот за изградба на Скопје. Бил претседател и потпретседател на Друштвото на градежните инженери и техничари и член на Управниот одбор на Југословенското друштво на конструкторите и на Југословенското друштво за теоретска и применета механика.

Добил парична награда од Владата на НР Македонија во 1950 година. Добил Плакета на град Скопје, Орден на трудот од II ред и Орден на трудот со црвено знаме.

Објавил осум значајни научни расправи од областа на статиката, а во своите 17 стручни трудови, со примената на научни методи, дал статички сметки и решенија за поголем број големи градежни објекти.

Одржал повеќе научни предавања во странство (Варшава, Гдањск, Москва и Нов Зеланд).

Додадено

Лозанга

София

<

ГОРГИ ФИЛИПОВСКИ

Роден е на 6 мај 1919 година во с. Сорович (Леринско). Основно училиште и гимназија завршил во Битола 1937 година. Од 1937 до 1941 година студирал на Земјоделско шумарскиот факултет (Земјоделски отсек) во Земун. Дипломидал во Софија во 1942 година на Земјоделско-шумарскиот факултет. Докторидал на Земјоделскиот факултет во Земун.

Од 1942 до 1944 година е асистент по Педологија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Софија. Од 1945 до 1947 година е шеф на Педолошко-агротехничкиот отсек при Земјоделско-испитателниот институт во Скопје. Во 1947 година е избран за предавач,

1949 година за доцент, 1954 година за вонреден и 1960 година за редовен професор по предметот Педологија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Од основањето на Факултетот е шеф на Катедрата по педологија и агрохемија. Во учебната 1948/1949 година бил шеф на Земјоделскиот оддел, во 1949—1950 година продекан и во 1955—1956 година декан на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Држел предавања на III степен по предметот Мелиоративна педологија во Скопје и бил хонорарен професор на III степен на Земјоделско-шумарскиот факултет во Белград.

По катастрофалниот земјотрес во Скопје, во 1963/64 и 1964/65 учебна година бил ректор на Универзитетот во Скопје.

Член е на Меѓународното друштво за проучување на почвите, бил потпретседател и претседател на Југословенското друштво за проучување на почвите во Белград и на неговата



Секција во Скопје, долгогодишен член на редакциониот одбор на научното списание „Земљиште и биљка“ (Белград), главен уредник на Годишниот зборник на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, долгогодишен член на Универзитетскиот совет, член на Сојузниот фонд за научна работа и на комисиите на Сојузниот совет за координација на научните дејности, член на Управниот одбор за награди на АВНОЈ — „29 Ноември“ (Белград) и „11 Октомври“ (Скопје), член на Републичкиот совет за научна работа, член на советите на некои институти и др.

Активно учествувал во прогресивното студентско движење пред војната и во НОБ, веднаш по окупацијата. По ослободувањето бил член на поголем број универзитетски и републички органи на разни масовни организации.

Парично е награден од Владата на СР Македонија во 1946 година, одликуван е со Орден на трудот од III и II степен и со Орден на трудот со црвено знаме. Носител е на републичката награда „11 Октомври“.

Промовиран е за doctor honoris causa на Универзитетот во Брадфорд (Англија).

Објавил 30 научни трудови и монографии во наши и странски списанија. Две монографии му се преведени на англиски јазик во САД. Трудовите му се од областа на географијата, генезата и класификацијата на почвите, како и од областа на мелиорациите и ерозијата на почвите.

Како експерт на ФАО, бил во повеќе земји на Југоисточна Европа во врска со составувањето на педолошки карти, а како експерт на нашата земја престојувал во Египет во врска со користењето на водите од Асуанската брана за мелиорација на солените почви.

Бил на специјализација, студиски престој или присуствувал на меѓународни и национални конгреси и држел предавања и реферати во повеќе земји: во САД, СССР, Велика Британија, Франција, СР Германија, Австро-Унгарија, ЧССР, Романија, Бугарија, Грција, Турција и Египет.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

ВАСИЛ ИЛЬОСКИ

Роден е на 22 декември 1902 година во Крушево. Во родното место учи основно училиште, а во Куманово, каде што татко му е на печалба и каде што му се преселува семејството, учи и завршува гимназија. На Филозофскиот факултет во Скопје студира литература и дипломира 1926 година.

Работи како суплент во гимназијата во Куманово. Од политички причини, во 1929 година е отпуштен од државна служба. Одново е назначен во гимназијата во Пљевља, потоа преместен во Алексинац, а во 1935 година во Скопје.

По ослободувањето е директор на првата македонска гимназија во Скопје. Потоа, по потреба, работи во Народната библиотека, театар, како директор на Театарската школа, како професор на Педагошката академија во Скопје и на оваа должност е пензиониран 1966 година.

За сето време од ослободувањето учествува во работата на општествени, просветни и културни органи, во комисии, редакции и совети: во Комисијата за првиот правопис на македонскиот литературен јазик, во редактирањето на првиот учебник за македонски јазик за горните одделенија на осумгодишните училишта — „Одбаци четива“; во редакциите на „Литературен збор“, „Современост“; во републичките совети за просвета, култура; во советите: на Македонскиот народен театар, на Институтот за македонски јазик, на Народната и универзитетска библиотека и други.



во Македонскиот народен
театар, како професор
на Педагошката академија во Скопје и на оваа должност е

Бил член на управите на Друштвото на писателите и на Здружението на наставниците за македонски јазик и литература.

Меѓу награди и одликувања, има и награда за животно дело, а во 1967 година е избран за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите.

Литературната работа ја започнува во гимназиската литературна дружина. Неговата генерација матуранти 1922 година му ја изведува едночниката „По матурата“, делумно на македонски јазик. Во 1928 година театарот во Скопје ја поставува „Бегалка“ („Ленче Кумановче“), а во 1936 година и „Чорбаци Теодос“.

Освен овие, по ослободувањето во македонските театри се изведувани и нови негови драмски текстови, а Книгоиздателството „Македонска книга“ му издаде книга „Избор“.

Покрај работата на драмата, повремено работи во областа на јазичната и литературната проблематика и во фолклористиката.

СЛАВКО ЈАНЕВСКИ

Роден е на 11 јануари 1920 година во Скопје. По основното училиште и неколку класа гимназија завршил стручно техничко училиште.

Како учесник во Народно-ослободителната војна, учествува и соработува во партизанските публикации, а по ослободувањето уредува детска периодика: „Пионерски весник“ и „Титовче“, објавувајќи во нив свои стихови и проза за деца.

Редакторската работа ја проширува и продолжува во хумористичкиот весник „Остен“, во литературното списание „Нов ден“, во литературното списание „Современост“, во весникот „Хоризонт“ и во обновениот хумористичко-сатиричен весник „Остен“.

Од 1951 година работи како уредник и главен уредник во Книгоиздателството „Кочо Рацин“, сега „Македонска книга“.

Учествува во работата на општествени органи: претседател е на Друштвото на писателите на Македонија, бил член на Управата на Сојузот на писателите на Југославија, бил претседател на Советот на „Струшките вечери на поезијата“.

Пишува сценарија: за филмот „Волча ноќ“ (наградено со Златна плакета на фестивалот во Пула), за „Виза на злото“, за филмот „Крвава македонска свадба“. Режира краткометражни играчки и документарни филмови, неколку од Африка и Азија, од неколку земји на тие два континента, во коишто патувалја, за фиксирана и во патеписната проза „Горчливи легенди“.



Литературната работа на Славко Јаневски е обемна и разновидна: лирика — неколку збирки од „Крвава низа“, до „Кайнавелија“; раскази, романи — од првиот македонски роман „Селото зад седумте јасени“, подоцна, во новата верзија „Стебла“, до „И бол и бес“. Во 1969 година објавен е негов избор проза и поезија во осум книги.

Обемна е и разновидна, во стихови и проза, и литература за деца на Славко Јаневски. Има и негови преводи на македонски јазик од српскохрватската, словенечката и руската поезија.

Со целосни дела преведуван е на српскохрватски, словенечки, унгарски, руски, турски и шиптарски, а во антологии и списанија на украински, германски, италијански, англиски, чешки, полски и романски.

Добитник е на повеќе награди за литературни дела и една награда за режија на документарен филм од филмските работници на ДР Германија. Добитник е на наградата на АВНОЈ во 1968 година.

Во 1967 година е избран за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите.

Од 1967 година е член на Советот на Федерацијата на СФРЈ.

НИКОЛА МАРТИНОСКИ

Роден е 1903 година во Крушево. Завршил Академија за ликовни уметности во Букурешт 1927 година. Студиите ги продолжил во Париз од 1927—1928 година на Академијата Гранд Шомиер и од 1928—1929 година на Академијата Рансон.

Мартиноски е еден од основачите и прв директор на Уметничкото училиште во Скопје. Живее и работи во Скопје како директор на Уметничката галерија. Член е на Друштвото на ликовните уметници, бил член на Републичкиот совет за култура. Редовен член е на Македонската академија на науките и уметностите.

Почнувајќи од 1929 година до денес има голем број самостојни и групни изложби во Скопје, во други југословенски градови и во странство. Во Скопје десет самостојни изложби и девет групни; во Белград — пет самостојни изложби и осум групни, во Загреб — три самостојни и две групни изложби; во Јубљана — две самостојни. Излагал во Нови Сад, Дубровник, Сомбор, Цетиње. Во странство излагал самостојно во Париз и Дижон; групно во Париз, Вашингтон, Њујорк, Канада, Дижон, Братфорд, Лондон, Москва, Ленинград, Киев и Скандинавските земји.

Добитник е на голем број награди: награда за дипломска работа во Букурешт, 1927 година; награда на градот Скопје, (1953 и 1955) година; Октомвриска награда на СРМ за сликарство, 1959 година; Сребрена плакета на Сојузот на ликовните



уметници на Југославија, 1964 година; награда за животно дело 1964 година; награда на АВНОЈ 1967 година и награда „Нерешки мајстори“ на Есенската изложба на ДЛУМ 1968 година.

Неговите дела се наоѓаат во повеќе музеи и галерии во земјата: во Галеријата „Никола Мартиноски“ — Крушево, во Уметничката галерија Скопје, во Музејот на современата уметност Скопје, во музеите и галериите во Охрид, Штип, Прилеп, Битола, Струмица, во Народниот музеј во Белград, во Музејот на современата уметност во Белград, во Уметничката галерија во Сараево, во Модерната галерија во Љубљана, во Институтот на ЈАЗУ во Загреб, како и во бројни приватни колекции во земјата и во странство (Англија, Франција, Канада и др.).

АЦО ШОПОВ

Роден е на 20 декември 1923 година во Штип. Основно и средно училиште завршил во родниот град, а Филозофски факултет во Скопје.

Учесник е во Народноослободителната борба и носител на Партизанска споменица 1941. Во Народноослободителната војска бил младински раководител и еден од уредниците на партизанска публикација „Огин“ орган на Третата македонска ударна бригада. Во текот на НОБ е избран за претседател на НОМС.

Носител е на повеќе одликувања: Орден за храброст, Орден братство-единство од I ред, Орден заслуги за народ од II ред и други.

По ослободувањето работи во Главниот одбор на НОМС и ПК на СКОЈ за Македонија и истовремено е уредник во списанијата „Иднина“ и „Нов ден“, а подоцна „Современост“.

Од 1951 година до денес работи во Книгоиздателството „Кочо Рачин“, сега „Македонска книга“, на разни должности, а сега е главен и одговорен уредник.

Учествувал и учествува во работата на повеќе општествено-политички органи и организации; бил неколку пати претседател на Друштвото на писателите на Македонија, сојузен пратеник, претседател на Сојузот на преведувачите на Југославија, а сега е член на ЦК СКМ, претседател на Координциониот одбор на Сојузот на писателите на Југославија и претседател на Сојузот на Струшките вечери на поезијата.



Учествувал во работата на повеќе делегации и студиски групи испраќани во разни европски земји.

Ацо Шопов е познат како поет и преведувач на поезија. Од првата негова стихозбирка „Песни“, па до „Небиднина“ поминал една богата поетска еволуција. Преведува од странската и југословенската поезија. Негови попознати препеви се: „Хамлет“, „Сирано де Бержерак“, „Сид“ и „Песни“ од Ј. Ј. Змај, од М. Крлежа, Д. Тадијановиќ, Изет Сарајлиќ и др.

Добитник е на повеќе литературни награди: наградата на „Кочо Рацин“ за стихозбирката „Ветрот носи убаво време“, наградата „11 Октомври“ за стихозбирката „Небиднина“, како и за преводот на „Хамлет“.

Преведуван е на повеќе странски јазици во разни антологии и избори: на италијански, чешки, полски, английски, турски, а на руски и унгарски објавени му се одделни збирки.

Во 1967 година е избран за редовен член на МАНУ, а во 1968 година за дописен член на САНУ.

С О Д Р Ж И Н А

СОСТАВ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	— — — — —		5
Претседателство	— — — — —		7
Извршен одбор	— — — — —		7
Администрација на Академијата	— — — — —		8
Членови на Академијата	— — — — —		9
<i>Одделение за општествени науки</i>	— — — — —		9
<i>Одделение за природо-математички науки</i>	— — — — —		10
<i>Одделение за уметност</i>	— — — — —		10
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ОД ОСНОВАЊЕТО ОД 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА	— — — — —		11
У в о д	— — — — —		13
I. Основање на Македонската академија на науките и уметностите	— — — — —		15
II. Создавање материјални и други услови за работа на МАНУ	— — — — —		17
a. Создавање материјални услови	— — — — —		17
b. Организирање на Администрацијата и стручните служби	— — — — —		18
III. Собранија и свечени собири на МАНУ	— — — — —		19
IV. Работа на Претседателството	— — — — —		21
V. Работа на Извршниот одбор	— — — — —		23
VI. Работа на одделенијата, одборите и комисиите	— — — — —		24
a. Одделение за општествени науки	— — — — —		24
б. Одделение за природо-математички науки	— — — — —		25
в. Одделение за уметност	— — — — —		26
г. Одбори и комисии	— — — — —		26
VII. Научно-испитувачка работа и одржување научни собири на МАНУ	— — — — —		27
a. Програма за научно-испитувачка работа	— — — — —		27
б. Организирање на научни собири	— — — — —		28
в. Отпечатени трудови на членовите на МАНУ во вонакадемски изданија	— — — — —		29

VIII. Учество на научни собири во земјата и во странство, одржани реферати и предавања	— — — — — — — —	33
а. Учество на научни собири во странство	— — — — — — —	33
б. Одржани предавања во странство вон научни собири	— — — — — — —	34
в. Учество на меѓународни и национални собири во земјата	— — — — — — —	35
г. Одржани предавања во земјата вон конгреси	— — — — — — —	37
IX. Извадачка дејност	— — — — — — — —	37
X. Соработка со странски академии и посети од странски научници и други претставници	— — — — — — — —	39
а. Соработка со странски академии	— — — — — — —	39
б. Посети од странски научници и други претставници	— — — — — — —	40
XI. Соработка на МАНУ со разни органи и организации во земјата	— — — — — — — —	41
а. Соработка со Советот на академиите на СФРЈ	— — — — — — —	41
б. Соработка со академиите во земјата	— — — — — — —	42
в. Меѓуакадемиски одбори	— — — — — — —	42
г. Научен билтен	— — — — — — —	43
д. Однос со Советот за координација на научните дејности	— — — — — — —	44
ѓ. Соработка со Универзитетот во Скопје	— — — — — — —	45
е. Соработка со институтите во Републиката	— — — — — — —	45
XII. Разни други активности на членовите на МАНУ	— — — — — — — —	46
а. Учество во органите на ООН	— — — — — — —	46
б. Функции во претставнички органи	— — — — — — —	46
в. Избор за членови во други академии	— — — — — — —	46
г. Почесни избори во странство	— — — — — — —	46
д. Почесни избори во земјата	— — — — — — —	46
ѓ. Награди и плакети	— — — — — — —	46
е. Добиени домашни и странски одликувања	— — — — — — —	47
ж. Претставници на МАНУ во разни организации и органи	— — — — — — —	47
з. Соработка со други органи и организации	— — — — — — —	47
и. Престои на членови на МАНУ во странство како претставници на други установи	— — — — — — —	47
XIII. Извештај на одделните служби на Академијата	— — — — — — — —	49
а. Библиотека	— — — — — — — —	49
б. Архив	— — — — — — — —	50
XIV. Самоуправување на работните луѓе во МАНУ	— — — — — — — —	51
XV. Финансиско-материјално работење на МАНУ	— — — — — — — —	52
а. Финансиски планови и нивното реализација	— — — — — — —	62
б. Фондови	— — — — — — — —	53
ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА	— — — — — — — —	57
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА	— — — — — — — —	58
I. Лични расходи	— — — — — — — —	58
II. Материјални расходи	— — — — — — — —	58
III. Функционални расходи за посебни намени	— — — — — — — —	59

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАНУ ВО 1969 ГОДИНА	— — —	63
I. Научно-испитувачка работа	— — — — —	63
II. Издавачка дејност	— — — — —	64
III. Научни собири	— — — — —	65
IV. Одржување врски со други академии, научни и културни институции во земјата и странство	— — — —	65
V. Избор на нови членови на МАНУ	— — — —	66
VI. Изградба на нова зграда за МАНУ	— — — —	66
VII. Работа на одделенијата	— — — — —	66
VIII. Работа на Администрацијата и стручните служби	— —	67
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 1969 ГОДИНА	— — — — —	71
ПРЕТСМЕТКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОДОБРЕНИ ЗА 1969 ГОДИНА	— — — — —	73
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН И ПРЕТСМЕТКАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА 1969 ГОДИНА	— — — —	74
Лични расходи	— — — — —	74
Материјални расходи	— — — — —	75
Посебни намени	— — — — —	75
Набавка на опрема	— — — — —	75
БИОГРАФИИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	— — — — —	77
Одделение за општествени науки	— — — — —	79
МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ	— — — — —	79
БЛАЖЕ КОНЕСКИ	— — — — —	81
КИРИЛ МИЉОВСКИ	— — — — —	83
ДИМИТАР МИТРЕВ	— — — — —	85
МИХАИЛ ПЕТРУШЕВСКИ	— — — — —	87
ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ	— — — — —	89
Одделение за природо-математички науки	— — — — —	91
ДИМИТАР АРСОВ	— — — — —	91
БЛАГОЈ ПОПОВ	— — — — —	93
ПЕТАР СЕРАФИМОВ	— — — — —	95
ГОРГИ ФИЛИПОВСКИ	— — — — —	97
Одделение за уметност	— — — — —	99
ВАСИЛ ИЉОСКИ	— — — — —	99
СЛАВКО ЈАНЕВСКИ	— — — — —	101
НИКОЛА МАРТИНОВСКИ	— — — — —	103
АЦО ШОПОВ	— — — — —	105

